



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 27 ноември 1974

Скопје

Број 44

Год. XXX

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-601-128

508.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од Законот за помилување и член 85 од Кривичниот законик, Претседателството на СРМ донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Се ослободува од извршувањето на казната:

1. Димче Перо Соколовски, од Тетово.

II

Се ослободуваат од понатамошно извршување на казната:

1. Александар Јован Медарски, од с. Чифлик,
2. Шакири Абдул Селам, од Тетово.

III

Се условува извршувањето на казната затвор на една година:

1. Стеван Рампо Чупаркоски, од Прилеп,
2. Бранко Димитриов Терзиоски, од с. Тополчани,
3. Стево Богоја Дамчевски, од Кичево,
4. Љубиша Милан Тоциновски, од Титов Велес.

IV

Се условува извршувањето на казната затвор на две години:

1. Саво Никола Савковиќ, од Титовград,
2. Гојко Велимир Мирковски, од Прилеп.

V

Се намалува казната затвор за една година на:

1. Крум Александар Милков, од с. Долно Тламино.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 22. XI. 1974 година.

VII

Оваа одлука се објавува во „Службен весник на СРМ“.

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

509.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72) и точка 1 од Одлуката за општествена контрола на цените на добиточна храна од индустриско потекло („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/74), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ДОБИТОЧНА ХРАНА ОД ИНДУСТРИСКО ПОТЕКЛО

1. Со оваа одлука се утврдува начинот за формирање на цените во прометот на добиточна храна од индустриско потекло од увоз и од домашно производство.

2. Цените на добиточна храна од индустриско потекло од увоз и од домашно производство во прометот на големо и на мало се формираат калкулативно.

Организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет на добиточна храна од индустриско потекло, можат за покривање на своите вкупни трошоци во прометот на тие производи да пресметуваат вкупна маржа, и тоа:

а) за трици и суви резанци од шеќерна репа — до 0,08 дин./кг.

б) за друга добиточна храна од индустриско потекло (протеинска добиточна храна, концентрат и друго) — до 10%.

Маржите од претходниот став на оваа точка се однесуваат на производите на добиточна храна од домашно производство и на производите на добиточна храна и компонентите за таква храна од увоз.

3. Маржите од точката 2 на оваа одлука претставуваат вкупен износ од кој ги покриваат трошоците во прометот на добиточна храна од индустриско потекло, организациите на здружениот труд што увезуваат и организациите на здружениот труд што вршат промет на големо и на мало на тие производи од увоз и од домашно производство.

Организациите на здружениот труд се должни во своите фактури за продажба на овие производи посебно да го искажат пресметаниот износ на маржата.

4. Маржата од точката 2 на оваа одлука се засметува на набавната цена на добиточната храна од индустриско потекло.

Како набавна цена во смисла на оваа одлука се подразбира нето фактурната цена, зголемена за зависните трошоци.

Како зависни трошоци се подразбираат трошоците за натовар и растовар, трошоците за транспортот од складот на добавувачот до складот на купувачот, трошоците на транспортот од складот на купувачот до малопродавниците, ако малопродавниците се оддалечени повеќе од 10 километри од складот на купувачот, трошоците на осигурување на стоката во транспортот, транспортното кало, расипувањето на стоката и посебните трошоци на пакување и транспорт на стока (зимско пакување и др.).

Како зависни трошоци од претходниот став на оваа точка, за производите од увоз, можат да се пресметуваат само зависните трошоци што настапуваат по испораката франко југословенска граница.

5. Не се смета за зголемување на маржата износот на позитивната разлика во цената што ја пресметува организацијата на здружениот труд како разлика помеѓу постојната продажна цена на производите од залихи и продажните цени на производите од ист вид и квалитет што се подоцна купени, ако таа разлика во цената се пресметува и внесува на посебна сметка за разграничување

(конто од групата 29) која може да се користи за покривање на негативните разлики во цените за другите видови производи на залихи.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2466/1

16 октомври 1974 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

510.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА СТРУЧНИ ЗВАЊА ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

I. За претседател и членови на Републичката комисија за стручни звања во областа на културата се именуваат:

а) за претседател:

— Димче Коцо, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје;

б) за членови:

1. д-р Блага Алексова, директор на Археолошкиот музеј на Македонија;

2. д-р Галаба Паликрушева, виш научен соработник во Институтот за национална историја;

3. Димче Стојанов — Мире, директор на Архивот на Македонија;

4. д-р Иван Катарџиев, директор на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје;

5. д-р Јонче Чинго, виш кустос во Природно-научниот музеј на Македонија;

6. д-р Петар Миљковиќ — Пепек, научен советник во Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2621/1

15 октомври 1974 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

511.

Врз основа на член 90 став 3 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72 и 31/74), републичкиот секретар за внатрешни работи пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОСЕБНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РАБОТНИК НА ОРГАН ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Посебната легитимација на работник на орган за внатрешни работи (легитимација) му се издава на работник на орган за внатрешни работи кој не е овластено службено лице, а работи во органите за внатрешни работи на работи чие извршување е

сврзано со односи кај други државни органи, организации на здружениот труд и други организации, како и со односи сврзани со граѓани.

Член 2

Легитимацијата што ја издава Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на работниците на органите за внатрешни работи ја потпишува овластен функционер.

Член 3

Образецот на легитимацијата содржи:

На предната страна на среде — на врвот втиснат е грбот на Социјалистичка Република Македонија, а под него се отпечатени натписите: „Социјалистичка Република Македонија“ и „Републички секретаријат за внатрешни работи“, како и називот: „ЛЕГИТИМАЦИЈА“. На истата страна има место за: фотографија во големина 2,5 x 3 см; за пишување на името и презимето на работникот на кој му се издава легитимацијата; назив на органот чиј е работникот и датумот на издавањето; ставање на отпечаток на службениот печат и потпис на лицето овластено за издавање на легитимацијата.

На задната страна на легитимацијата е отпечатена ознака на серијата и серискиот број со место за запишување на регистарскиот број а за работниците што треба да носат и оружје отпечатен е и текстот:

„Имателот на оваа легитимација носи оружје“.

Член 4

Образецот на легитимацијата е во светлозелена боја во големина 9 x 6 см.

Член 5

На работник на кој ќе му престане работата во орган за внатрешни работи или ќе биде распореден на работно место на кое не може да има легитимација, органот во кој се наоѓа му ја одзема легитимацијата. Легитимацијата одземена од општинскиот орган за внатрешни работи се враќа на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Член 6

Образецот на легитимацијата е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 7

Одредбите од чл. 4 и 5, член 6 став 1, 2 и 3, член 7, 8 и 10 од Правилникот за легитимациите на овластените службени лица во органите за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 39/74) сходно се применуваат и за легитимациите од овој правилник.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 05-14637/1

6 ноември 1974 година

Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Мирко Буневски, с. р.

(грб на СР Македонија)
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ЛЕГИТИМАЦИЈА

Име _____

Презиме _____

е работник на _____

(датум на издавањето) (потпис на овластеното
лице)
(МП)

(задна страна)

Регистарски _____

број _____ (ознака на серијата
и серискиот број)Имателот на оваа легитимација носи
оружје.

512.

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за
внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр.
45/72 и 31/74), републичкиот секретар за внатреш-
ни работи, донесува

П РА В И Л Н И К
ЗА ОБУЧУВАЊЕ НА ПРИПРАВНИЦИТЕ ЗА
МИЛИЦИОНЕРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува времетрае-
њето на приправничкиот стаж за работно место
милиционер, начинот и програмата за обучување
на приправниците за милиционери и програмата за
завршниот испит.

Член 2

Приправничкиот стаж за работно место мили-
ционер трае седум месеци, доколку со овој пра-
вилник не е поинаку определено.

Член 3

Приправничкиот стаж се спроведува во органот
за внатрешни работи во кој работникот е примен
на работа (практично обучување) и во Средното
училиште за внатрешни работи (теоретско обучу-
вање).

Практичното обучување трае два и половина
месеци, а може да се продолжи и до пет месеци
ако, поради времето на почнувањето на теорет-
ското обучување, приправникот за милиционер не
може да се испрати на теоретско обучување.

Теоретското обучување трае четири и половина
месеци.

Член 4

Теоретското обучување започнува по завршу-
вање на практичното обучување.

Теоретското обучување почнува на 1 февруари
и на 1 септември во годината.

Член 5

Приправникот за милиционер води дневник за
работите што ги обавува во времето на практич-
ното обучување. По завршувањето на обучува-
њето дневникот се оверува од старешината на ор-
ганот за внатрешни работи под чиј надзор при-
правникот го спровел обучувањето.

Член 6

Приправничкиот стаж се спроведува според
програмите што се пропишани со овој правилник
и што се негов составен дел (Прилог 1 и Прилог 2).

Член 7

Завршниот испит се полага од материјата што
со програмата е предвидена за предметите: кри-
вично право со кривична постапка, управно право,
криминалистика, правила за вршење работите на
службата за јавна безбедност, стручно физичко
образование, вооружување и гаѓање.

Приправникот за милиционер се упатува на
поправен испит ако при полагањето на завршниот
испит покаже недоволен успех од најмногу два
предмети.

Во случаите од претходниот став приправнич-
киот стаж се продолжува за уште еден месец и се
спроведува во органот за внатрешни работи во кој
работникот е примен на работа.

Во рокот од претходниот став се полагаат ис-
питите за кои не бил покажан доволен успех.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија“.

Број 05-14841/1
6 ноември 1974 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Мирко Буневски, с. р.

ПРИЛОГ 1

ПРОГРАМА

за практично обучување на приправниците
за милиционери

1. Канцелариско работење	21 час
2. Меѓусебни односи на здружениот труд и пензиско, инвалидско и здравствено осигурување	35 часа
3. Материјално-финансиско работење	14 часа
4. Управни работи во органите за вна- трешни работи	35 часа
5. Организација на службата за јавна безбедност и општ и стопански кри- миналитет	84 часа
6. Делоокруг и надлежност на милицијата	175 часа
7. Работа на општински суд и општин- ски судија за прекршоци	21 час

Бројот на часовите од материјата „Делоокруг и
надлежност на милицијата“ се зголемува за онолку
часа за колку повеќе останува приправникот за ми-
лиционер на практично обучување (чл. 3 став 2 од
овој правилник).

Обучувањето од точ. 1 до 5 од оваа програма се
врши и по пат на запознавање со прописите што
ги регулираат наведените области.

ПРИЛОГ 2

ПРОГРАМА

за теоретско обучување на приправници
за милиционери

1. Кривично право со кривична постапка	90 часа
2. Управно право	54 часа
3. Криминалистика	145 часа
4. Правила за вршење работите на служ- бата за јавна безбедност	54 часа
5. Вооружување и гаѓање	36 часа
6. Стручно физичко образование	72 часа
7. Основи на Службата за државна без- бедност	18 часа
8. Судска медицина	18 часа
9. Психопатологија	18 часа
10. Прва помош	18 часа
11. Убаво однесување	18 часа
12. Основи на науката за општествено- политички систем и општествено-еко- номското уредување на СФРЈ	36 часа

513.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 7 од Правилникот за стимулирање редовноста на работа и работниот стаж, донесен од работничкиот совет на Металскиот завод „Тито“ во Скопје на седницата одржана на 27 февруари 1973 година, по одржаната јавна расправа на 10 октомври 1974 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА членот 7 од Правилникот за стимулирање редовноста на работа и работниот стаж, донесен од работничкиот совет на Металскиот завод „Тито“ во Скопје на седницата одржана на 27 февруари 1973 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Металскиот завод „Тито“ во Скопје на начин определен во статутот на заводот за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 92/73 од 9 јули 1974 година по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 7 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и со ставот 1 на член 53 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74).

4. Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во членот 7 од правилникот е определено стимулативниот дел од личниот доход за редовност на работа и за работен стаж да не му се исплатува на работник кој сторил повреда на работната обврска и тоа: а) ако на работникот за првпат му е изречена мерка за сторена лесна повреда на работната обврска стимулативниот дел да го губи и по двата основа за време од 3 месеци, а ако таква мерка му е изречена по вторпат или повеќе пати стимулативниот дел да го губи за време од 6 месеци; б) ако на работникот за првпат му е изречена мерка за сторена тешка или особено тешка повреда на работната обврска стимулативниот дел да го губи за време од 6 месеци, а ако таква мерка му е изречена по вторпат или повеќе пати стимулативниот дел да го губи за временски период од 12 месеци.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал за зголемувањето на доходот на основната организација. Според ставот 1 на член 53 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74) за сторени повреди на работните обврски на работникот можат да му бидат изречени мерките: опомена, јавна опомена, сменување од работното место, условно исклучување од основната организација до 1 година и исклучување од основната организација на здружениот труд.

Со оглед на тоа што основите наведени во членот 7 од правилникот, од кои зависи исплатувањето на стимулативниот дел на личниот доход на работниците, претставуваат повреди на работните обврски за кои на работникот му се изречени и соодветни мерки, Судот утврди дека овој член не е во согласност со уставното начело за распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија како и со ставот 1 на член 53 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на ра-

ботниците во здружениот труд. Според мислењето на Судот видот на сторените повреди на работните обврски односно мерките изречени за повреди на тие обврски, не можат да бидат основ и мерило за распределба на средствата за лични доходи, поради тоа што ваквиот начин на неисплатување на дел од личниот доход на работникот всушност претставува вид на парично казнување, што му е спротивно на републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд. Притоа Судот смета дека одделни повреди на работните обврски, како што се, на пример, ненавременото доаѓање на работа и предвременото напуштање на работата, можат да имаат одраз и врз работниот придонес на работникот и да претставуваат еден од основите за распределба на средствата за лични доходи, но дека со самоуправниот општ акт треба да бидат утврдени такви мерила што го изразуваат фактичното нивно влијание врз висината на личниот доход на работникот.

На основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 92/73

10 октомври 1974 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

514.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на точките 2, 4, 5, 6 и ставот 2 на точката 7 од „вонредните одлуки“, донесени на референдумот одржан на 30 март 1974 година во Фабриката за електромотори и електрични апарати во домаќинството „Микрон“ во Прилеп, по одржаната јавна расправа на 26 септември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВААТ точките 2, 4, 5, 6 и ставот 2 на точката 7 од „вонредните одлуки“, донесени на референдумот одржан на 30 март 1974 година во Фабриката за електромотори и електрични апарати во домаќинството „Микрон“ во Прилеп.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Фабриката за електромотори и електрични апарати во домаќинството „Микрон“ во Прилеп на начин предвиден во статутот на фабриката за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод претставката на група работници од Фабриката за електромотори и електрични апарати во домаќинството „Микрон“ во Прилеп, Уставниот суд на Македонија со решението У. бр. 31/74 од 27 јуни 1974 година поведе постапка за оценување законитоста на одредбите од „вонредните одлуки“ означени во точката 1 на оваа одлука, поради тоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со сојузниот и со републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд.

4. На основа на писмените прилози и доказите поднесени на јавната расправа Судот утврди дека соборот на работниците на Фабриката „Микрон“ во Прилеп на 29 март 1974 година донел одлука за распишување референдум заради изјаснување на работниците по предлогот на директорот на фабриката за донесување на „вонредни одлуки“ со траење од една година односно до изготвувањето на завршната сметка за 1974 година. На референдумот што бил одржан на 30 март 1974 година од вкупно 358 работници гласале 274, а за предложените одлуки се изјасниле 196 односно мнозинството од сите вработени во фабриката.

Разгледувајќи ја точката 2 од „вонредните одлуки“ Судот утврди дека со неа директорот е

овластен да врши разместување на лицата на раководни работни места, како и да врши примање на работници на овие работни места под услови што тој ќе ги смета како најповолни за фабриката. Со оглед на тоа што со оваа точка од „вонредните одлуки“ за прераспоредување на работниците на раководни работни места и за примањето на работниците на овие работни места е овластен да одлучува индивидуалниот раководен орган-директорот на фабриката, Судот утврди дека таа не е во согласност со ставот 1 на член 1 и членот 6 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) во кои е определено дека за остварувањето на правата и обврските од меѓусебните односи во здружениот труд одлучуваат непосредно работниците во основната организација на здружениот труд, како и органите кои се непосредно избрани од работниците во основната организација на здружениот труд, ако е тоа предвидено во самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд. Оваа точка од „вонредните одлуки“ е во спротивност и со ставот 1 на член 12 од овој закон во кој е определено дека работните места на кои работниците имаат посебни овластувања и одговорности (раководни работни места) задолжително се пополнуваат по пат на јавен конкурс.

Во точката 4 од „вонредните одлуки“ е определено дека одбивањето на извршувањето на задачите се смета за повреда на работната обврска и дека за таа повреда работниците ќе бидат „најстрого казнувани“, што значи дека за одбивање на извршување задача од страна на работникот се предвидува најстрога мерка, без оглед на околностите под кои повредата е сторена и личниот однос на работникот кон повредата. Оценувајќи ја оваа точка од „вонредните одлуки“ Судот утврди дека таа не е во согласност со ставот 2 на член 53 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 16/74) затоа што според оваа одредба од законот при изрекувањето на мерките за повреда на работната обврска мора да се земаат предвид особено тежината на повредата и нејзините последици, околностите под кои е сторена повредата, поранешната работа и однесувањето на работникот, карактерот и значењето на дејноста и други околности.

Во точката 5 од „вонредните одлуки“ е предвидено за сторена повреда на работната обврска-одбивање извршување на задача, покрај изречената дисциплинска мерка, работникот да го губи и делот од личниот доход за „редовност“ и „стимулативниот дел за наградување“. Според тоа, губењето на правото на дел од личниот доход не е условено со околности што се основа за распределба на средствата за лични доходи, туку претставува вид на мерка за повреда на работната обврска. Со оглед на тоа што со ставот 1 на член 53 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд е предвидено за сторена повреда на работна обврска на работникот да може да му се изрече само една од овие мерки: опомена, јавна опомена, сменување од работното место, условно исклучување од работната заедница до 1 година и исклучување од работната заедница, Судот утврди дека точката 5 од вонредните одлуки не е во согласност со оваа одредба од законот.

Најпосле во точката 6 од „вонредните одлуки“ е предвидено овластување на раководителот да може да премести работник на друго работно место доколку смета дека е тој недоволно ангажиран, без оглед дали тоа работно место одговара на неговата стручна спрема, а во ставот 2 на точка 7 од овие одлуки е предвидено овластување на работничкиот совет да распоредува работници на други работни места, ако недоволно ја вршат работата на своето работно место, без оглед на тоа дали другото работно место одговара на степенот на нивната стручна

спрема. Со оглед на тоа што според членот 15 од републичкиот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд работникот е должен да работи и на работно место кое не одговара на неговата стручна спрема за одредено занимање односно насока само во исклучителни случаи и околности утврдени во самоуправната спогодба за уредување на меѓусебните односи, а особено во случај на виша сила и други вонредни околности, Судот утврди дека овие одредби од одлуката кои содржат можност за преместување работник на пониско работно место поради „недоволна ангажираност“ или поради „недоволно вршење на работата“, не се во согласност со членот 15 од означениот закон.

Оценувајќи ги наводите на застапникот на Фабриката „Микрон“ во Прилеп дека „вонредните одлуки“ фактично не се применуваат, туку дека се применуваат законот и другите самоуправни општи акти, Судот утврди дека таа околност не е од значење за одлучувањето затоа што „вонредните одлуки“ можат да бидат правен основ за донесување на незаконити поединечни акти.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 31/74

26 септември 1974 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

До Соборот на здружениот труд на
Собранието на Социјалистичка Република
Македонија
Скопје

515.

Републиката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги прими изборните акти од Општинската изборна комисија — Берово за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, истите ги разгледа и во смисла на член 47 став 2 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВТОРНИОТ ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ДЕЛЕГАТСКАТА ЕДИНИЦА — БЕРОВО

I. Повторниот избор на делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатската единица БЕРОВО, согласно Одлуката на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија бр. 03-1660 од 11 јули 1974 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 31/74, се одржа на 29 октомври 1974 година во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Берово и тоа за кандидатот чија кандидатура беше огласена од Општинската изборна комисија — Берово.

II. Со спроведувањето на повторниот избор за избор на делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, под грижата на Републичката изборна комисија, раководеше Општинската изборна комисија — Берово, именувана од страна на оваа комисија со решение бр. 5 од 27. II. 1974 година, објавено во „Службен весник на СРМ“ бр. 10/74.

III. Резултатите од повторниот избор на делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, ги утврди Општинската изборна комисија — Берово на начин утврден со член 44 и 45 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ.

IV. Републичката изборна комисија ги прегледа изборните акти што се однесуваат на повторниот избор на делегатот во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и не најде неправилности што би имале битно влијание на резултатите од повторниот избор.

V. Резултатите од повторниот избор на делегатот во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по области на трудот и делегатски единици се следни:

1. Од ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО ВО ДЕЛЕГАТСКАТА ЕДИНИЦА — БЕРОВО СЕ ИЗБИРА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ.

1) Во оваа делегатска единица од 40 делегати во Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Берово гласале 31 делегати, од кои за кандидатот Глигор Мановски 30. Неважечко гласачко ливче има 1.

За делегат е избран ГЛИГОР МАНОВСКИ, на работа при ф-ката „Малешевка“ — Берово.

VI. На избраниот делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Општинската изборна комисија — Берово, во смисла на член 46 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ, му издаде уверение дека е избран за делегат.

VII. Во прилог кон овој извештај Ви се доставуваат изборните акти што се однесуваат на повторниот избор на делегатот во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатската единица — БЕРОВО.

Бр. 177
4 ноември 1974 година
Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Секретар, Претседател,
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р.

Членови:

1. Владо Црвенковски, с. р.
2. Живко Атанасовски, с. р.
3. М-р Славко Гелевски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

280.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 24 став 1 точка 14 од Самоуправната спогодба за основање на самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струга, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 19. април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

I

Со оваа одлука, до донесување на Статутот, се утврдуваат органот на управувањето, неговите извршни органи и постојаните органи и тела, како и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување во Струга (во натамошниот текст: Заедница).

II

Собранието на Заедницата е орган на управувањето на Заедницата.

Собранието на Заедницата ги врши работите кои со закон, самоуправната спогодба за основање на Заедницата и другите самоуправни општи акти на Заедницата му се ставени во надлежност.

Собранието на Заедницата има Извршен одбор.

Извршниот одбор е извршен орган на Собранието на Заедницата.

Извршниот одбор се состои од 7 члена избрани од редот на делегатите на соборите на делегатите на Собранието на Заедницата и тоа:

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите;

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите;

— 2 члена од редот на делегатите на соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите.

Извршниот одбор од редот на своите членови избира претседател и негов заменик.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 години.

Изборот на членовите на Извршниот одбор се врши на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

III

Извршниот одбор ги врши особено следните работи:

— покренува иницијатива за донесување на самоуправните општи и други акти од надлежност на Собранието на Заедницата;

— утврдува предлози на финансиски планови, завршни сметки на Заедницата, на самоуправните општи и други акти што ги донесува Собранието на Заедницата;

— разгледува анализи, информации и други материјали што се упатуваат на разгледување пред Собранието на Заедницата и дава свое мислење;

— се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на Собранието на Заедницата;

— се грижи за правилно остварување на правата на осигурените лица, ги разгледува условите под кои осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување и предлага преземање на соодветни мерки;

— ги разгледува поплаките на осигурените во врска со работата на Заедницата и условите под кои се укажува здравствената заштита и презема односно предлага соодветни мерки;

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност од Собранието на Заедницата.

IV

Постојани тела на Собранието на Заедницата се:

1. Комисија за жалби;
2. Комисија за избор и именување.

Комисијата за жалби се состои од претседател и 2 члена избрани за време од 4 години, на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Комисијата за избор и именување има претседател и 2 члена избрани на време од 4 години на првата седница на која се конституира Собранието на Заедницата.

Собранието на Заедницата може, по потреба, да формира и други постојани и повремена тела за разгледување, односно проучување на одделни прашања.

V

Комисијата за жалби решава во втор степен по жалбите на осигурените лица изјавени против првостепените решенија донесени во постапката за остварување на правата од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување.

VI

Комисијата за избор и именување ја спроведува постапката за избор, именување и разрешување на секретарот на Заедницата и работниците на раководни работни места во Стручната служба на Заедницата, ги претресува сите прашања во врска со изборите, именувањата и разрешувањата од надлежноста на Собранието и му поднесува на Собранието предлози за избор, именување и разрешување.

VII

Заедницата има секретар.

Секретарот на Заедницата го именува и разрешува Собранието на Заедницата на заедничка седница на сите собори на делегатите.

За секретар на Заедницата може да биде именувано лице кое ги исполнува еден од следните услови: правни факултет со 5 години раководна практика, виша управна или I-степен правен факултет со 8 години раководна практика, економски факултет со 5 години раководна практика, виша економска школа или I-степен економски факултет со 8 години раководна практика, виша социјална школа од правна и економска насока со 8 години раководна практика.

Секретарот на Заедницата и Стручната служба да поседува морални и политички квалитети.

VIII

Секретарот на Заедницата ги врши особено следните работи:

— се грижи за правилно и навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на Заедницата;

— ја застапува Заедницата во правните односи со другите органи и организации;

— ја застапува Заедницата при склучување на договори со организациите на здружениот труд од здравството за укажување здравствена заштита на осигурените лица;

— му помага на претседателот на Собранието, претседателите на соборите на Собранието и претседателот на Извршниот одбор во подготовките на седниците на Собранието на Заедницата, на соборите на Собранието и на Извршниот одбор;

— се грижи за извршување на задачите од областа на народната одбрана;

— врши и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.

Секретарот на Заедницата е наредбадавец за извршување на финансискиот план на Заедницата.

IX

Секретарот на Заедницата едновременно раководи со работите на Стручната служба на Заедницата и во тоа својство ги врши особено следните работи:

— се грижи за законито, правилно и ефикасно работење на Стручната служба на Заедницата;

— се грижи за навремено спроведување на одлуките и заклучоците на самоуправните органи на работната заедница на Стручната служба на Заедницата;

— решава во прв степен за правата и обврските од здравствената заштита и другите права од здравственото осигурување;

— врши и други работи кои со самоуправните акти на работната заедница ќе му бидат ставени во надлежност.

Ако секретарот на Заедницата најде дека општ акт или акт или поединечен акт кој е донесен во работната заедница, освен поединечните акти донесени во управната постапка и актите за кои во одлучувањето е предвидена надлежност на судот, е спротивен на закон, односно друг пропис, општествен договор, самоуправни спогодба или самоуправен општ акт на Заедницата или работната заедница, ќе го предупреди органот којшто го донел таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот остане при својата одлука, секретарот е должен да му предложи на Собранието на Заедницата да го оспори извршувањето на таквиот акт.

На секретарот на Заедницата во неговата работа му помагаат определен број помошници — секретари.

X

За вршење на стручните, финансиските и административните работи Заедницата има стручна служба, организирана како работна заедница во нејзин состав, без својство на правно лице.

Стручната служба средствата за работењето ги води на посебна жиро сметка кај банката.

До донесувањето на општ акт за организацијата на Стручната служба на Заедницата и општ акт за систематизацијата на работните места, Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Струга, со денот на конституирањето на оваа заедница, се презема со постојната организација и систематизација на работните места.

Преземените работници на Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Струга, ќе се распоредат на работа во Стручната служба на Заедницата на работните места утврдени со постојната организација и систематизација на работните места.

Одлука за распоредување на работниците од претходниот став, освен за работниците со посебни овластувања и одговорности — раководни работници, донесува органот на управувањето на работната заедница на Стручната служба на Заедницата.

Директорот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците ќе се именува за секретар на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струга до истекот на времето за кое е избран, а работниците на раководни работни места во Стручната служба на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струга ќе се именуваат и распоредуваат на истите работни места во Стручната служба на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струга до истекот на времето за кое се избрани.

XI

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. V. 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

Бр. 386
19 април 1974 година
Струга

Претседател,
Боро Прентоски, с. р.

281.

Врз основа на член 24 став 1 точка 14 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга и точка 4 став 1 и 3 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

I

Во Комисијата за избор и именување на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, се избираат:

- за претседател: Борис Бориловски,
- за членови: 1. Митре Затуровски,
- 2. Круме Пачоски.

II

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-2509
19 април 1974 година
Струга

Претседател,
Боро Прентоски, с. р.

282.

Врз основа на член 29 став 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга и член 6 став 1 точка 2 од Деловодникот за работа на првата седница на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на својата седница одржана на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

I

За потпретседател на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга се избира Гуро Др. Милошевски, делегат од Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-2509
19 април 1974 година
Струга

Претседател,
Боро Прентоски, с. р.

283.

Врз основа на член 29 став 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга и член 6 став 1 точка 2 од Деловодникот за работа на првата седница на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на својата седница одржана на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

I

За претседател на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга се избира Боро Прентоски, делегат од Соборот на корисници на услуги — работници.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-2509
19 април 1974 година
Струга

Претседател,
Боро Прентоски, с. р.

284.

Врз основа на член 24 и 25 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 24 точка 8 и 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Заедницата, на одржаната седница на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

До донесување на Статутот на Заедницата и другите општи акти од областа на финансирањето на здравството и здравственото осигурување, финансиското работење на Заедницата и пресметување и плаќање на придонесите, за односите што не се регулирани со Законот за општинските интересни заедници на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: Законот), а кои спаѓаат во надлежност на Заедницата, ќе се применуваат одредбите од оваа одлука.

Член 2

Придонесите од здравственото осигурување се определуваат одделно за обезбедување на:

1. задолжителни видови на здравствената заштита;
2. правата од здравственото осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести;
3. правата од здравствена заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство, лица кои во странство стапиле во работен однос кај меѓународни и други организации по основ на меѓународен договор или кај странски работодавци, а се осигуреници според законот и за осигуреници во работен однос кај југословенските организации кои се наоѓаат на работа во странство, како и посебниот придонес за користење на здравствената заштита на членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, се пресметува одделно за сите осигуреници според единствените пропорционални стапки, односно тарифата.

Член 4

За осигуреници од член 24 став 1 точка 1 — 8, член 17 став 1 точка 1 до 5 и член 18 точка 1 до 5 и точка 8 од Законот, придонесите за здравственото осигурување се определуваат во постојани месечни износи.

Во постојани месечни износи се определува и посебниот придонес за здравствената заштита на членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странските носители на здравственото осигурување.

Член 5

За лица за кои со Законот не е утврдена основицата на пресметување на придонесите, како и за лицата што вршат самостојни професионални дејности, основицата за пресметување на придонесите ќе ја утврди Собранието на Заедницата со посебна одлука.

Член 6

Стапките и износите на придонесите, како и тарифата на придонесите ќе ги утврди Собранието на Заедницата со посебна одлука.

Член 7

Доколку со Законот и другите општи акти на Заедницата основицата за пресметување на придонесите е определена на нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифа пресметани за примена на нето личните доходи односно примања.

Пресметување на стапките и тарифите на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по пониска стапка по која придонесот се претставува и се плаќа за поголем број работници вработени во работната заедница.

Член 8

Придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се пресметува и плаќа од истата основа од која се

пресметува и плаќа придонесот за обезбедување задолжителни видови на здравствената заштита и придонесот за обезбедување правата од здравствената заштита и со законот утврдените задолжителни видови и другите права од здравственото осигурување.

Член 9

Стапките и тарифата на придонесот за здравствено осигурување, утврдени за 1974 година, ќе се применуваат на личните доходи и примањата изедначени на нив подигнати за исплата од исплатените лични доходи од општествениот сектор во 1974 година без оглед на периодот за кој се однесуваат.

За осигурениците во општествениот сектор и за осигурениците во работен однос кај југословенските организации кои се наоѓаат на работа во странство утврдените стапки и тарифата за 1974 година ќе се применуваат на основицата утврдена за соодветната година.

Член 10

Придонесите за здравствено осигурување, останатите придонеси, посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство и посебниот придонес за здравствено осигурување на членовите на семејствата на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, како и други приходи што ќе се реализираат за периодот до 31. III. 1974 година по 1. IV. 1974 година, се распоредуваат сразмерно на учеството на поодделните видови на придонесите за здравственото осигурување за 1974 година.

Член 11

Од придонесите остварени за здравствено осигурување се формираат средствата на Заедницата. Средствата на Заедницата се:

1. придонеси за здравствено осигурување;
2. надоместок од здравственото реосигурување;
3. средства на фондот на солидарноста;
4. средства остварени од вишокот на приходи над расходите според одлуката на Заедницата;
5. камата на вложените средства на Заедницата;
6. надоместок на трошоците на здравствената заштита на неосигурени лица;
7. други приходи на Заедницата.

Од средствата на Заедницата се подмируваат расходите:

1. за остварување правата на осигурените и неосигурените лица по однос на задолжителните видови на здравствената заштита;
2. за остварување правото на осигурениците од здравственото осигурување по основ несреќа на работа и заболување од професионални болести;
3. остварување правата од здравствената заштита над задолжителните видови на здравствената заштита утврдени со Статутот;
4. за премиите на здравственото реосигурување;
5. за посебен придонес на фондот на солидарноста;
6. за надоместок на Стручната служба на Заедницата;
7. за финансирање на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија;
8. за потребите на студиските и научно-истражувачките работи со цел за унапредување на здравственото осигурување;
9. за финансирање на проширена репродукција во здравствените работни организации;

10. за отплата на непокриениот дел на вишокот на расходите над приходите утврдени со завршната сметка на Заедницата;

11. за подмирување на останатите трошоци на платниот промет и друго.

Член 12

Заедницата задолжително формира резервен фонд за обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидност во извршувањето на обврските спрема осигурените лица, здравствените работни организации и други организации на кои им е доверено спроведувањето на здравственото осигурување.

Задолжителната резерва не може да биде помалка од двомесечниот просечен износ на планираните вкупни приходи на Заедницата за тековната година, задолжителното ниво на резервата се обезбедува во рок од 4 години.

Задолжителната резерва од став 2 на овој член се обезбедува најмалку 1/4 во секоја година во која треба таа да се обезбеди.

Резервниот фонд на здравственото осигурување се формира со:

1. издвојување на определен процент од средствата остварени со придонесите за здравствено осигурување во височина која ќе ја определи Собранието на Заедницата;

2. издвојување од вишокот на приходите над расходите во височина која ќе ја определи Заедницата;

3. внесување на вложените средства на Заедницата на здравственото осигурување на работниците и земјоделците — Охрид и камата на вложените средства на резервниот фонд.

Средствата на резервниот фонд можат да се користат во текот на годината како обртни средства за извршување на тековните обврски на Заедницата.

Средствата на резервниот фонд кои не се користат како обртни средства можат да се вложуваат во орочени депозити или благајнички записи со рок на враќање што ќе го утврди Собранието на Заедницата.

Член 13

Средствата на резервниот фонд се водат и истражуваат одделно по видови на правата (ризичи) и тоа само книговодствено.

Средствата на резервниот фонд не се издвојуваат на посебни сметки.

Член 14

Книговодствената евиденција за финансиското работење и за средствата на Заедницата се води според Одлуката за посебниот основен контен план и за посебните обрасци на билансот на Заедницата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 8/71).

Заедницата, по потреба, донесува поблиски упатства за водење на финансиското работење на Заедницата.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. IV. 1974 година.

Бр. 383
19 април 1974 година
Струга

Претседател
Боро Прентоски, с. р.

285.

Врз основа на член 24 став 1 точка 14 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга и точка 4 став 1 и 3 од Одлуката за утврдување органите на управувањето и другите органи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

I

Во Комисијата за жалби на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, се избираат:

— за претседател: Румена Георгиевска.

— за членови: 1. Здравко Јовчевски,

2. Ала Адем.

II

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 01-2509
19 април 1974 година
Струга

Претседател
Боро Прентоски, с. р.

286.

Врз основа на член 24, 25 и 26 од Законот за општинските самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 24 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на општинската интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на својата седница одржана на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

I

До донесувањето на Статутот на Заедницата, придонесите на здравственото осигурување на лица што вршат самостојна професионална дејност (самостојни занаетчи, самостојни угостители, копиртери на печат, адвокати, свештеници на МПЦ и ИВЗ и други договорни осигуреници) ќе се пресметува и плаќа според основниците што се утврдени со решенијата за споменатите категории за 1974 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. IV. 1974 година.

Бр. 379
19 април 1974 година
Струга

Претседател
Боро Прентоски, с. р.

287.

Врз основа на член 9 став 1 и член 36 став 1 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 24 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струга, на својата седница одржана на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

I

До донесување на Статутот на оваа заедница и другите општи акти за неговата примена, правата и обврските на осигурениците се определуваат на следниот начин:

1. по однос на правата на осигурениците на задолжителните видови на здравствената заштита непосредно ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за интересните заедници на здравството и здравственото осигурување, како и одредбите на Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствената заштита на населението во СРМ во 1974 година;

2. по однос на правата на проширеното здравствено осигурување, односно здравственото осигурување над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствената заштита на населението, соодветно ќе се применуваат одредбите на Законот за интересните заедници за здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и Законот за здравственото осигурување на земјоделците — пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 14/67) и општите акти на Општинската интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга.

II

Здравствените легитимации издадени по прописите што важат до 31. III. 1974 година остануваат во сила и ќе се употребуваат сè додека не бидат заменети со нови исправи.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. IV. 1974 година.

Бр. 01-380

19 април 1974 година

Струга

Претседател

Боро Прентоски, с. р.

288.

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 41 и 42 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Општинската интересна заедница — Струга, на одржаната седница на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ, ФИНАНСИСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Општинската интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, вршењето на стручните, финансиските и административ-

ните работи во врска со спроведувањето на здравственото осигурување го доверува на Стручната служба на Заедницата на здравственото осигурување — Струга.

II

Стручната служба на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струга (во натамошниот текст: Стручна служба), покрај работите од претходната точка, може по основ на Самоуправната спогодба да врши определени работи од административни, финансиски и други стручни работи за сметка на другите заедници, односно органи и организации.

III

На Стручната служба на Заедницата ѝ припаѓа надомест за вршење на работите од точка 1 од оваа одлука во 1974 година по 1/12 месечно од реализираниот надомест во 1973 година. Исто така и следува надомест за новоотворените работни места и за приправниците што би се примале во текот на 1974 година, а износот на личните доходи на новопримените работници ќе биде според Самоуправната спогодба за личните доходи и Самоуправната спогодба за личните доходи на Стручната служба.

IV

Стручната служба на Заедницата е должна својата организација и систематизација да ја прилагоди на потребите за ефикасно и квалитетно спроведување на здравството и здравственото осигурување, како и на другите работи кои ќе ги врши што се со закон обврзани.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. IV. 1974 година сè до донесувањето на нов статут на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струга.

Бр. 381

19 април 1974 година

Струга

Претседател

Боро Прентоски, с. р.

289.

Врз основа на член 9 и член 36 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 24 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Општинската интересна заедница — Струга, донесе

О Д Л У К А

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ РАБОТАТА НА ОПШТИНСКАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

I

Со оваа одлука се регулира работата на Општинската интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга (во натамошниот текст: Заедницата) и нејзините органи на управувањето до донесување на Статутот на Заедницата и другите општи акти.

II

Собранието на Заедницата ги врши работите утврдени со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, со Самоуправната спогодба за основање на Заедницата и со другите општи прописи.

Собранието работи на седници.

Собранието одлучува полноважно ако на седницата присуствуваат повеќе од половината од делегатите на Општинската интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, а Одлуката се смета за донесена и утврдена ако за неа гласало мнозинството од присутните делегати на Заедницата.

III

Седниците на Собранието ги свикува претседателот на Заедницата, а во негова отсутност неговиот заменик.

Покана за седниците се испраќа на делегатите на Општинската заедница најмалку 5 дена пред денот определен за одржување на седницата. Со поканата на седницата се испраќа и предлог на дневниот ред, како и потребни материјали за прашања што ќе се разгледуваат на седницата.

IV

Претседателот на Заедницата и неговиот заменик го избираат делегатите на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување од своите редови.

За претходно разгледување на одделни прашања и изготвување на предлози за нивно решавање се формираат комисији. Составот и задачите на комисиите се определуваат со Одлуката за нивното формирање.

V

За вршење на стручни, финансиски и административни работи за спроведување на здравственото осигурување, Заедницата формира Стручна служба.

Стручната служба има работоводен орган.

Работоводниот орган ја застапува Заедницата во имотно-правните односи, раководе со Стручната служба и е одговорен пред Собранието на Заедницата за нејзината работа. Критериумите и условите, како и начинот на именувањето на работоводен орган се утврдуваат со Статутот на Заедницата.

До донесувањето на Статутот Собранието на Заедницата именува индивидуален работоводен орган на Стручната служба.

VI

Општите акти што ги донесува Собранието на Заедницата ги потпишува претседателот на Заедницата.

VII

До донесувањето на Статутот на Заедницата, правата и обврските на осигурените лица, организацијата и финансирањето на Заедницата, организацијата, систематизацијата и работата на Стручната служба на Заедницата, како и други прашања се регулираат со привремени статутарни одлуки што ги донесува Собранието на Заедницата.

VIII

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. IV. 1974 година.

Бр. 385

19 април 1974 година

Струга

Претседател
Боро Прентоски, с. р.

290.

Врз основа на член 25 став 3 и член 28 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 24 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Заедницата на својата седница одржана на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1974 година, се определува во висина од личниот доход и другите примања, во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита од 4,3%;

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување од 3,2%.

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од 0,50 од основицата од која се пресметуваат придонесите за здравствено осигурување предвидени во став 1 од овој член.

Член 2

Доколку со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и другите општи акти на Заедницата основицата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки, односно тарифи, пресметани за примена на нето личните доходи, односно примањата.

Пресметувањето на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето износ како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Придонесите за здравственото осигурување ќе се уплатуваат со еден налог — уплатница, а обврзникот на придонесот согласно член 25 од Законот е должен при уплатата на придонесите за здравствено осигурување на самиот налог — уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основицата и периодот за кои се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот — уплатницата согласно одредбите од претходниот став на овој член, службата на СОК, односно поштата нема да го прими налогот — уплатницата во смисла на член 38 од Законот за службата на општественото книговодство.

Член 3

Доколку во 1974 година настанат позначајни измени во основицата (брuto личниот доход) на која се применуваат стапките и тарифата на придонесите, тогаш стапките на придонесите и тарифата од членот 1 на оваа одлука ќе се пресметуваат за примена на нето личните доходи, односно примањата.

Член 4

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со законот, со Статутот на Заедницата и другите општи акти на Заедницата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

Бр. 01-2433/1

12 април 1974 година

Струга

Претседател
Боро Прентоски, с. р.

201.

Врз основа на член 9 став 1 и член 36 став 1 од Законот за интересните заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 24 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Заедницата на својата седница одржана на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И НЕОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

I

До донесување на Статутот на оваа заедница и другите потребни општи акти за неговата примена, правата и обврските на осигурениците и другите осигурени лица, како и на неосигурените лица на кои им се обезбедува здравствена заштита се определуваат на следниот начин:

1. по однос на правата на осигурениците и неосигурените лица од подрачјето на Заедницата, задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и одредбите на Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во Заедницата во 1974 година, ќе се применуваат привремено поранешните одлуки на Заедницата;

2. по однос на правата на здравственото осигурување во случај на несреќа на работа и професионално заболување, како и на правата на проширено здравствено осигурување, односно здравствено осигурување над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствена заштита на населението, соодветно ќе се применуваат одредбите на Основниот закон за здравственото осигурување и општите прописи и општите акти на Заедницата донесени за спроведување на тој закон;

3. правата на проширена здравствена заштита над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствената заштита на населението на лицата кои не се опфатени со задолжително осигурување, а за кои општината ќе установи такви права, ќе се утврдуваат со посебен договор, склучен меѓу Заедницата и општината.

II

На лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување задолжителните видови на здравствена заштита на населението им се обезбедуваат во целина на товар на средствата на соодветната општествено-политичка заедница, и тоа:

— на лицата кои имаат живеалиште на подрачјето на општината — со придонес од буџетот на општината;

— на лицата без постојано живеалиште — со придонес од буџетот на Републиката.

Придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита на лицата од претходниот став го утврдува Собранието на оваа заедница со своја одлука.

Општествено-политичките заедници од став 1 на оваа точка се должни да ги пријават кај оваа заедница сите лица кои не се опфатени со задолжителни видови на здравствено осигурување, заради обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита.

III

Здравствените легитимации издадени по прописите што ќе важат до 31. 12. 1973 година, остануваат во сила и ќе се употребуваат сè додека не бидат заменети со нови исправи.

На лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување, ќе им се издаваат здравствени легитимации во кои на соодветен начин ќе бидат означени нивните права на здравствена заштита.

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. IV. 1974 година.

Бр. 384

19 април 1974 година

Струга

Претседател,
Боро Прентоски, с. р.

292.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 24 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска интересна заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Заедницата, на својата седница одржана на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

До донесување на Статутот на Заедницата и другите општи акти од областа на финансирањето на здравственото осигурување и финансирањето на Заедницата, пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување, за односите што не се регулирани со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: Законот), а кој спаѓаат во надлежност на Заедницата, ќе се применуваат одредбите на оваа одлука.

Член 2

Придонесите за здравствено осигурување се определуваат одделно за обезбедување на:

1. задолжителни видови на здравството; и
2. правата на здравствената заштита над задолжителните видови од здравственото осигурување.

Член 3

Стапките и износите на придонесите ќе ги утврди Собранието на Заедницата со посебна одлука.

Член 4

Од придонесите остварени за здравствено осигурување и други приходи се формираат средствата на Заедницата.

Средствата на Заедницата се:

1. придонесот од личниот доход од земјоделска дејност (катастарски приход), придонес од домаќинствата што немаат сопствена дејност и со придонесот по член на домаќинството на осигуреникот;

2. надоместок по основ на реосигурување;
3. средства од фондот на солидарноста;
4. дел од средствата издвоени со вишокот на приходите над расходите по завршната сметка на Заедницата;

5. други приходи на Заедницата (надоместок на штета, камати и др.).

Од средствата на Заедницата се намираат расходите на земјоделските осигуреници, а видовете на расходи да се препишат од соодветната одлука за придонесите што се однесуваат на осигуреници — работници.

Член 5

Основи за определување на придонесите за здравственото осигурување:

а) за осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја:

— катастарски приход,

— бројот на членовите на домаќинството што се здравствено осигурали со законот.

б) за осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност:

— придонесот по домаќинството;

— бројот на членовите на домаќинството што се здравствено осигурани со законот.

Паушалниот придонес по основ на домаќинството на осигурениците (член 5 точка б алинеја прва, се утврдува во однос на придонесот од катастарскиот приход на осигурениците — земјоделци (член 5 точка а алинеја прва од оваа одлука).

Приходите што се остваруваат по основ на придонес по член на домаќинството не можат да бидат поголеми од 25% од приходите што се остваруваат по основ на придонесот од личниот доход од земјоделска дејност (катастарскиот приход), односно приходите што се остваруваат по основ на домаќинството.

Член 6

Заедницата задолжително формира резервен фонд за обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидност во извршувањето на обврските спрема осигурените лица, здравствените работни организации и другите организации на кои им е доверено спроведувањето на здравственото осигурување.

Член 7

Средствата на резервниот фонд се водат и се искажуваат одвоено по видови и тоа само книговодствено.

Средствата на резервниот фонд не се издвојуваат на посебни сметки.

Член 8

Книговодствената евиденција за финансиското работење и средствата на Заедницата се води според Одлуката на посебниот основен контен план и за посебните обрасци на билансот на Заедницата на социјалното осигурување, односно Заедницата на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74).

Заедницата, по потреба, донесува поблиски упатства за водење на финансиското работење на Заедницата.

Член 9

Височината на надоместокот за вршење на стручните, административните и финансиските работи на Заедницата, се утврдува со посебна спогодба меѓу Заедницата и Стручната служба на Заедницата — Струга.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. IV. 1974 година.

Бр. 383

19 април 1974 година

Струга

Претседател,
Боро Прентоски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за развод на брак, по тужбата на Благомир Василев Динев од Скопје, ул. „447“ бр. 7, против тужената Будимка Борислав Динева од Скопје, сега во непознато место на живеење во странство. Вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се повикува тужената Будимка Динева во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас по „Службен весник на СРМ“ да се јави или да ја достави својата точна адреса. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе ја определи старател кој ќе ја застапува до правосилното окончување на бракоразводниот спор, согласно член 77 од ЗПП.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2053 од 4. XI. 1974 година. (126)

Окружниот суд во Скопје објавува дека при овој суд е заведен спор за развод на брак од тужителот Владе Игњатов од село Вакав, Кратовско, против тужената Драгинка Игњатова, по татко Тошевска, од село Вакав, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Драгинка Игњатова во рок од 30 дена да се јави во овој суд или да ја достави својата адреса. Во спротивно судот ќе ја постави старател кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2466/70. (127)

Пред Окружниот суд во Скопје се води постапка за утврдување на татковство по тужбата на Костадиновска Стојна од Скопје, ул. „726“ бр. 2, против тужениот Наумовски Пројче од Скопје, сега со непознато место на живеење во странство. Вредност на спорот 360,00 динари.

Се повикува тужениот Наумовски Пројче во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас по „Службен весник на СРМ“ да се јави или да ја достави својата точна адреса. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му определи старател кој ќе го застапува до правосилното окончување на бракоразводниот спор, согласно член 77 од ЗПП.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1288 од 4. XI. 1974 година. (128)

Окружниот суд во Скопје објавува дека е заведен спор за развод на брак од тужителот Петрушевски Димитрија, од село Горно Лисиче, Скопско, против тужената Јовчевска Драгица, од татко Јованче, од село Вујковци, Скопско, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Јовчевска Драгица во рок од 30 дена да се јави во овој суд или да ја достави својата адреса. Во спротивно судот ќе ја постави старател кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1876/74. (130)

Окружниот суд во Скопје објавува дека е заведен спор за развод на брак од тужителката Десанка Јакимовска, по татко Трајковска, од Куманово, ул. „Горче Петров“ број 39, против тужениот Јашко Јакимовски, порано од Куманово, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Јашко Јакимовски во рок од 30 дена да се јави во овој суд или да ја

достави својата адреса. Во спротивно судот ќе му постави старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1696/74. (131)

Окружниот суд во Скопје објавува дека при овој суд е заведен спор за развод на брак од тужителката Макрешанска Виданка, по татко Мицевска од Куманово, ул. „Моша Пијаде“ број 110, против тужениот Макрешански Иванчо од Куманово, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Макрешански Иванчо во рок од 30 дена да се јави во овој суд или да ја достави својата адреса. Во спротивно судот ќе му постави старател, кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2076/74. (129)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Котеска Трена од село Опеница, Охридско, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Власе Котески од село Лакочереј, сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужениот Власе е со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во спротивно на истиот ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 457/74. (125)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Општинскиот суд во Прилеп води постапка за прогласување умрен на Ристески Атанаско од село Големо Радобил, Прилепско, кој исчезнал и за кого не се знае дали е жив. Се повикува секое лице кое знае било што за исчезнатиот или за неговиот живот да му јави на судот во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас.

По истекот на рокот од 3 месеци исчезнатото лице судот ќе го прогласи за умрено.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 1038/74. (124)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка издадена од Горче Петров на име Душан Тричковски с. Петровец, Скопје. (2577)

Индекс бр. 1185, издаден од ВЕШ-Прилеп на име Георги Попев, кула 23 Прилеп. (3182)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Вечерното училиште Прилеп на име Петар Трајкоски, ул. „Цане Којнарец“ бр. 137, Прилеп. (3183)

Свидетелство за IV одделение на име Раде П. Димовски, с.Блаце, Тетово (3185)

Диплома и свидетелство за завршен IV клас гимназија на име Сабајдин Изети, ул. „Н. Тесла“ бр. 35, Тетово. (3186)

Свидетелство на име Камил Руфати, ул. „Ново село“ бр. 84, Тетово. (3187)

Диплома бр. 15, издадена од Средно земјоделското училиште во Куманово на име Драгољуб Ангеловски, ул. „Вл. Радоњанин“ бр. 8, Куманово. (3189)

Здравствена легитимација на име Перса Угриноска, с.Заград, М. Брод. (3191)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „К. Охридски“ — Прилеп на име Стеван Кочоков, ул. „Орде Чопела“ бр. 2, Варош, Прилеп. (3194)

Свидетелство за VIII одделение на име Драган Ангелески, ул. „Пиринска“ бр. 1, Прилеп. (3195)

Диплома издадена од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово, на име Рамадан Амети, с.Пршовце, Тетово. (3196)

Сообраќајна книшка бр. 2630, издадена од Гостивар на име Бешир Мемеди, с. Србиново, Гостивар. (3197)

Возачка дозвола бр. 2315 издадена во Гостивар на име Бешир Мехмеди, с.Србиново Гостивар. (3198)

Свидетелство за VIII одделение на име Себајдин Илјази, с.Здуње, Гостивар. (3199)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Светлан Черепналковски, Скопје. (3200)

Диплома за положен матурски испит, издадена од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Милорад Ѓорѓевиќ, Скопје. (3201)

Воена книшка издадена од Земун на име Онофрија Софковски, Г. Петров. (3202)

Здравствена легитимација издадена од ВП 5573 — Скопје на име Глигор Биковски, Скопје. (3203)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Лилјана Цепанова, Скопје. (3204)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Антонио Цветковски, Скопје. (3206)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Јулијана Стојановска, Скопје. (3207)

Работна книшка издадена од Скопје на име Марија Галевска, Скопје. (3208)

Сведетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Кочо Рацин“ — с. Немањица, Св. Николе на име Томе Милев, ул. „Гуро Ѓаковиќ“ бр. 53а, Куманово. (3209)

Сведетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кочо Рацин“ — с. Дебреште, Прилепско на име Љиљана Златевска, Скопје. (3210)

Свидетелство за VI одделение, издадено од Основното училиште „Мирче Ацев“ — Г. Петров на име Незир Салиу, с. Глумово, Скопје. (3211)

Индекс бр. 5292, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Бранислав Манасијевиќ, Скопје. (3212)

Воена книшка издадена од Београд на име Бајрам Реџепов, Скопје. (3213)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од основното училиште „Братство единство“ — с. Сред. Коњаре — Скопје на име Шабан Османовиќ, с. Д. Коњаре, Скопје. (3214)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО-Скопје на име Станислав, Загорка, Љупчо, Добрила, Звонко, Слаѓана и Драгољуб Васиќ, Скопје. (3215)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Драгица Стефановска, Скопје. (3216)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Драгољуб Крстевски, Скопје. (3217)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Шаби Шоки, Скопје. (3218)

Индекс бр. 11985, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Петар Тренковски, Скопје. (3219)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Цветан Колчаковски, Скопје. (3220)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Стојан Спасовски, Скопје. (3221)

Работна книшка издадена од Скопје на име Борис Даскалов, Скопје. (3222)

Воена книшка издадена од Т. Велес на име Стоилко Николовски, Скопје. (3223)

Работна книшка издадена од Скопје на име Лилјана Атанасиевска, Скопје. (3224)

Работна книшка издадена од Дрвар на име Драгица Кнежевиќ, Скопје. (3225)

Свидетелство за IV година, издадено од Средна музичката школа Скопје на име Добрица Тренеска, Скопје. (3226)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Бабан Богески, Скопје. (3227)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Владимир Назор“ — Скопје на име Снежана Павловска, Скопје. (3228)

Свидетелство за I година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Соња Криковска, Скопје. (3229)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Јанко Весов, Скопје. (3230)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „29 Ноември“ — Скопје на име Драги Костовски, Скопје. (3231)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Драгана Младеновиќ, Скопје. (3232)

Диплома за завршен испит, издадена од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Стојанка Маневска, Скопје. (3233)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Фикрет Лакоти Скопје. (3234)

Свидетелство за положен матурски испит, издадено од ЕМУЦ — „Коце Металец“ — Скопје на име Борис Димовски, Скопје. (3235)

Свидетелства за I, II и III година, издадени од Училишниот центар за квалификувани работници-отсек механичари — Св. Николе на име Јордан Ставров, ул. „Даме Груев“ бр. 28, Неготино. (3237)

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена од с. Калиманци-Виница на име Марика Серафимова, ул. „Острец“ бр. 18, Делчево. (3238)

Здравствена легитимација на име Ленка Савеска, с. Кокре, Прилеп. (3240)

Ученичка книшка, издадена од Основното училиште „Керим Рендаров“ — с. Виничани на име Ружа Тасова, с. Виничани, Т. Велес. (3242)

Работна книшка издадена од Призрен на име Раиф Азира, с. Черкези, Куманово. (3243)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Св. Николе на име Трајчо Андонов, ул. „Д. Влахов“ бр. 146, Т. Велес. (3244)

Сведетелство на име Нафи Хорун Редепи, Тетово. (3245)

Здравствена легитимација на име Злате Крстески, ул. „Гоце Стојчески“ бр. 86, Тетово. (3246)

Здравствена легитимација на име Живка Крстеска, ул. „Гоце Стојчески“ бр. 86, Тетово. (3247)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Благој Давков“ — Скопје на име Ратко Јанкуловски, Скопје. (3248)

Воена книшка издадена од Никшиќ на име Бојан Страчков, Скопје. (3249)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Прилеп на име Василе Атанасовски, Скопје. (3250)

Индекс бр. 9967, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Јован Смилевски, Скопје. (3253)

Индекс бр. 308, издаден од Електромашинскиот факултет — Скопје на име Ристо Петков, Скопје. (3254)

Карта за намалено патување издадена од Градското собрание — Скопје на име Васил Кондасаров, Скопје. (3255)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „26 јули“ Скопје на име Зекир Меммиш, Скопје. (3256)

Работна книшка издадена од Скопје на име Милаим Бајрами, с. Студеничани Скопје. (3257)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јане Сандански“ — Скопје на име Рада Гоговска, Скопје. (3258)

Диплома за положен матурски испит издадена од ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Иван Кратовалиев, Скопје. (3259)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Петар Панајотов, Скопје. (3260)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Милева Стевковска, с. Белимбегово, Скопје. (3261)

Индекс бр. 5315, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Петар Вошковски, Скопје. (3262)

Месечна автобуска карта, издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Виолета Стојановска, Скопје. (3263)

Воена книшка издадена од Скопје на име Иљам Мемедовски, Скопје. (3264)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Јордан Вучковски, Скопје. (3265)

Индекс бр. 4829, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Станка Катовиќ, Скопје. (3266)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Стојко Пижевски, Скопје. (3267)

Индекс бр. 19518, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Ана Спиловска, Скопје. (3268)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ — с. Белимбегово — Скопје на име Спиро Ваневски, Скопје. (3269)

Ученичка книшка од I до VII одделение, издадена од Основното училиште „Братство“ — Скопје на име Мајкел Проевски, Скопје. (3270)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Радмила Велевска, Скопје. (3271)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Јосиф Трајков, Скопје. (3272)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Изабела Ангеловска, Скопје. (3273)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Душанка Путеска, Скопје. (3274)

Свидетелство за IV клас на име Даница Андова, ул. „Бр. Поп Јорданови“ бр. 29, Т. Велес. (3275)

Свидетелство за VIII одделение на име Реџеп Хаџихусеин, ул. „Младен Симоноски“ бр. 75, Гостивар. (3276)

Работна книшка на име Реџеп Хаџихусеин, ул. „Младен Симоноски“ бр. 75, Гостивар. (3277)

Свидетелство издадено од Гимназијата „М. Ацев“ — Прилеп на име Петар Михајловски, ул. „Б. Талески“ бр. 40, Прилеп. (3280)

Работна книшка издадена од ОС-Куманово на име Трајан К. Петровски, с. Zubовце, Куманово. (3285)

Возачка дозвола бр. 3389, издадена од ОВР-Тетово на име Мамут Велија, с. Цепчиште, Тетово. (3288)

Свидетелство од I клас, издадено од Индустриското училиште „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Фарис Весели, с. Воговиње, Гостивар. (3289)

Собраќајна дозвола бр. 3029, на АТП „Радика“ — Гостивар. (3290)

Работна книшка на име Љубица Костоска, ул. „18 ноември“ бр. 20, Гостивар. (3291)

Работна книшка бр. 6054, издадена од СО-Делчево на име Филип Михајловски, Делчево. (3292)

Работна книшка на име Сефер Амети, с. Лицец, Тетово. (3293)

Работна книшка бр. 3247, издадена од ОС-Скопје на име Мемет Агуши, с. Радуш, Скопје. (3295)

Индекс издаден од Педагошката академија — Битола на име Софија Кујунџиќ, ул. „7 јули“ бр. 2, Битола. (3297)

Свидетелство за VIII одделение на име Тодор Темелкоски, ул. „М. Камен“ бр. 11, Прилеп. (3299)

Месечна легитимација бр. 37, издадена од ЖТП-Т. Велес на име Блаже Д. Стојановски, с. Мартолци, Т. Велес. (3300)

Работна книшка на име Ружица Андреска, с. Добромири, Битола. (3301)

Свидетелство од III година, издадено од Гимназијата „К. Рацин“ — Т. Велес на име Ружа Атанасова, ул. „Нови Велес“ бр. 78, Титов Велес. (3303)

Ученичка книшка за I клас, издадена од Градежно училишниот центар — „Здравко Цветковски“ — архитектонски отсек — Скопје на име Мехмед Мемед, Скопје. (3304)

Диплома за положен испит за квалификуван конфекционер — шивач, издадена од Текстилното училиште — Тетово на име Вера Цветановска, Скопје. (3306)

Сведетелства за I, II и III година, издадени од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Стојан Трајковски, Скопје. (3307)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Љиљана Фиљанска, Скопје. (3308)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Владо Јовановски, Скопје. (3309)

Диплома за положен матурски испит, издадена од Учителско-домаќинската школа — Скопје на име Љубица Неделкова, Скопје. (3310)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Хусен Салихи, Скопје. (3311)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Даме Груев“ — Скопје на име Мирјана Пешевска, Скопје. (3312)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Зилкефи Рамадановски, Скопје. (3313)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Аднан Асан, Скопје. (3314)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Анастасија Ристова, Скопје. (3315)

Индекс бр. 5485, издаден од медицинскиот факултет — Скопје на име Раде Пејковски, Скопје. (3316)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Стојанче Величковски, Скопје. (3317)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Рамо Цековик, Скопје. (3318)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Али Рамиз, Скопје. (3319)

Работна книшка издадена од Скопје на име Стојан Миленковски, Скопје. (3320)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Добрила Стоевска, Скопје. (3321)

Индекс бр. 14235, издаден од Правен факултет — Скопје на име Смиља Ангелова, Скопје. (3322)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката во с. Локвица на име Марика Миладиноска, Скопје. (3323)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката во Демир Капија на име Менче Недевска, Скопје. (3324)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Крсте Трајковски, Скопје. (3325)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Лазо Шоковски, Скопје. (3326)

Работна книшка издадена од Скопје на име Павлина Танева, Скопје. (3327)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кирил и Методи“ — с. Сингелик — Скопје на име Дока Стојковска, Скопје. (3328)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Милан П. Спасовски, Скопје. (3329)

Работна книшка издадена од Скопје на име Зулфи Криези, Скопје. (3330)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Христијан Тодоровски-Карпош“ — Кр. Паланка на име Снежана Илиевска, Кр. Паланка (3331)

Воена книшка издадена од Скопје на име Цветко Дончевски, Скопје. (3332)

Ученичка книшка за III клас, издадена од

ЕМУЦ „Никола Тесла“ — Скопје на име Митхат Хоти, Скопје. (3333)

Работна книшка издадена од Скопје на име Јонузи Сулејман, Радуша, Скопје. (3334)

Месечна карта издадена од градоки сообраќај — Скопје на име Драган Франговски, Скопје. (3335)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Саит Кабаши, Скопје. (3337)

Работна книшка издадена од Скопје на име Миларад Спирик, Скопје. (3338)

Работна книшка издадена од Штип на име Катерина Шикова, Скопје. (3339)

Ученичка книшка за I одделение, издадена од Основното училиште „Лазо Трпovski“ — Скопје на име Ацо Георгиевски, Скопје. (3340)

Диплома за положен завршен испит, издадена од средно техничкото училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Јордан Јорданов, Скопје. (3341)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Темелко Мицевски, Скопје. (3343)

Свидетелство за положен матурски испит, издадено од МУЦ „Никола Тесла“ — Скопје на име Пане Димевски, Скопје. (3344)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Кемаил Демири, Скопје. (3345)

Работна книшка издадена од О. С. — Витница на Љубе П. Ефтимов, Витница. (3346)

Диплома издадена од Средно трговското училиште — Битола на име Петре Димовски, ул. „Цар Самоил“ бр. 155, Битола. (3347)

Свидетелство од VIII одделение на име Борко Конески, ул. „К. Крстески“ бр. 8, Прилеп. (3348)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „11 Октомври“ — Прилеп на име Загорка Белкоска, ул. „Ленин“ бр. 205к, Прилеп. (3349)

Свидетелство од VIII одделение на име Љуба Аризанкоска, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 9а, Прилеп. (3350)

Работна книшка на име Ефтим Кантурски, Делчево. (3351)

Работна книшка бр. 8312 на име Драгица Ангеловска, ул. „М. Тито“ бр. 42, Делчево. (3352)

Ученичка книшка од I до IV одделение, издадена од Училиштето „Д. Јовановски“ — Прилеп на име Димче Петков, ул. „Д. Наумовски“ бр. 1, Прилеп. (3353)

Свидетелство од IV одделение на име Богда Бошевска, ул. „11 Октомври“ бр. 55, Прилеп. (3354)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „К. Гаврилоски“ — Прилеп на име Мице Здравков, ул. „11 Октомври“ бр. 55, Прилеп. (3355)

Ученичка книшка од I до IV одделение, издадена од Училиштето „К. Гаврилоски“ — Прилеп на име Виктор Петков, ул. „Д. Наумовски“ бр. 1, Прилеп. (3356)

Индекс бр. 560, издаден од ВЕШ-Прилеп на име Благој Тодоров, ул. „660“ бр. 47, Скопје. (3357)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „М. Цепенко“ — Прилеп на име Цена Тодороска, ул. „Пиринска“ бр. 106, Прилеп. (3358)

Работна книшка бр. 4069 на име Ѓурѓа Угриноска, с. Слатино, М. Брод. (3359)

Свидетелство од VIII одделение на име Веле Лазовски, с. Стари Град, Т. Велес. (3360)

Свидетелства од I и II година, издадени од ЕМУЦ „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Живој Горески, ул. „П. Попоски“ бр. 40, Гостивар. (3362)

Свидетелства за I, II и III година, издадени од Средно медицинското училиште во Битола на име Ристо Ристовски, ул. „Дебарска“ бр. 23, Битола. (3364)

Здравствена легитимација на име Ристо Стојаноски, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 195, Прилеп. (3365)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „М. Цепенко“ — Прилеп на име Благоја Димитровски, ул. „Октомвриска“ бр. 109, Прилеп. (3366)

Свидетелства за I, II и III клас, издадени од Гимназијата „К. Рацин“ — Т. Велес на име Василка Петкова, ул. „Шарска“ бр. 33, Т. Велес. (3367)

Ученичка книшка за IV клас, издадена од Гимназијата „К. Рацин“ — Т. Велес на име Василка Петкова, ул. „Шарска“ бр. 33, Т. Велес. (3368)

Свидетелство за II година стопанска школа на име Томе Ципунов, ул. „Шарска“ бр. 31, Т. Велес. (3369)

Свидетелство издадено од Индустриското училиште „К. Неделковски“ — Т. Велес на име Ристо Игњовски, ул. „Бл. Горев“ бр. 63, Т. Велес. (3370)

Свидетелство од VIII одделение на име Драге Спировски, с. Извор, Т. Велес. (3372)

Свидетелство за квалификуван возач, издадено од Тетово на име Селинафи Матјани, ул. „И. Л. Рибар“ бр. 56, Гостивар. (3373)

Работна книшка издадена од Витина на име Велибор Костиќ, Скопје. (3374)

Индекс бр. 16437, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Соња Цуцулова, Скопје. (3375)

Воена книшка издадена од Гаковица на име Киро Топузовски, Скопје. (3376)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Достана Петрушевска, Скопје. (3377)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Индустриското училиште — Скопје на име Здравко Димитровски, Скопје. (3378)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Зоја Варелова, Скопје. (3379)

Работна книшка издадена од Скопје на име Здравко Чадиковски, Скопје. (3380)

Ученичка книшка за I година, издадена од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Драган Франговски, Скопје. (3381)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Антоние Јосифовски, Скопје. (3382)

Работна книшка издадена од Витина на име Исмет Салии, Скопје. (3383)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Васил Главинов“ — Скопје на име Енвер Вајрамов, Скопје. (3384)

Ученичка книшка за II година, издадена од ЕМУЦ „Коце Металец“ — Скопје на име Хусамедин Сулејман, Скопје. (3386)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јане Сандански“ — Скопје на име Даница Николова, Скопје. (3387)

Работна книшка издадена од Загреб на име Георги Маринов, Скопје. (3388)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Виолета Илиевска, Скопје. (3389)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Пајка Т. Тодиќ, Скопје. (3390)

Ученичка книшка за V и VI одделенис, издадена од Осмолетката „Кирил и Методи“ — Скопје на име Александар Николовски, Скопје. (3391)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Ангелко Горѓевски, Скопје. (3392)

Свидетелство за завршен испит, издадено од СТУ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Анкица Горевска, Скопје. (3393)

Воена книшка Серија бр. АВ 14798, издадена од Воен отсек — Скопје на име Кирил Г. Нацевски, Скопје. (3394)

Индекс бр. 17197, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Савка Димовска, Скопје. (3395)

Здравствена легитимација на име Петре Пискачев, ул. „Ст. Георгиев“ бр. 5а, Битола. (3396)

Ученичка книшка бр. 1179, издадена од Основното училиште „Климент Охридски“ — Ва-

рош на име Веска Талеска, ул. „Ило Полутешко“ бр. 8, Варош, Прилеп. (3397)

Работна книшка на име Исљами Нејази, с. Г. Палчиште, Тетово. (3400)

Здравствена легитимација на име Рамис Абдуловски, ул. „Караорман“ бр. 121, Битола. (3402)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Прилеп на име Павлина Божиновска, ул. „Маркова“ бр. 65, Прилеп. (3403)

Здравствена легитимација на име Марко Златанов, с. Сарамзалино, Т. Велес. (3404)

Свидетелства за I и II година, издадени од Индустриското училиште „К. Неделковски“ — Т. Велес на име Љубе Кузмановски, с. Стари град, Т. Велес. (3405)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „М. Пијаде“ — Гостивар на име Јане Крстоски, ул. „Н. Тесла“ бр. 65а, Гостивар. (3406)

Здравствена легитимација бр. 157566, издадена од ЗСО-Скопје на име Тефик Ислами, с. Радуш, Г. Петров. (3407)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Круме Волнароски“ — с. Тополчани, на име Киро Чивијовски, с. Лознани, Битола. (3408)

Ученичка книшка за IV и V одделение, издадена од училиштето „Р. Левката“ — Прилеп на име Трајанка Стојаноска, ул. „Ц. Коњарец“, Прилеп. (3409)

Свидетелство за IV одделение на име Ленка Стојанова, с. Дубровница, Кр. Паланка. (3410)

Свидетелство за VIII одделение на име Коце Коцевски, с. Вањица, Т. Велес. (3411)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Т. Велес на име Идавер Мемедов, ул. „К. Цветанов“ бр. 135, Т. Велес. (3412)

Свидетелство за VIII одделение на име Мурат Амети, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 109, Тетово. (3413)

Возачка дозвола бр. 2887, издадена од ОВР-Тетово на име Беџет Саити, с. Гајре, Тетово. (3414)

Свидетелство за II клас, издадено од Економското училиште „М. Пијаде“ — Берово на име Димитар Лазаревски, Пехчево. (3415)

Здравствена легитимација на име Васка Дрлевска, ул. „Преспа“ бр. 20, Битола. (3416)

Работна книшка издадена од Куманово на име Тоде Димитријевски, с. Трмеѓа, Куманово. (3417)

Свидетелство за VIII одделение на име Орде Теов, ул. „416“ бр. 16, Скопје. (3419)

Свидетелство бр. 314, издадено од Основното училиште с. Радуш, на име Садик Зендели, с. Нераште, Тетово. (3420)

Работна книшка на име Алија Абдурезак, с. Бродец, Тетово. (3421)

Работна книшка рег. бр. 17684, серија бр. 100439, издадена од Собрание на општината Прилеп на име Виолета Христова Дворчанец, ул. „Димо Нареднико“ бр. 58, Прилеп. (3422)

Свидетелство за завршен стручен испит, издадено од Трговскиот училишен центар „3 Ноември“ — Прилеп на име Коце Рутески, ул. „К. Пајмак“ бр. 26а, Прилеп. (3423)

Здравствена легитимација на име Горѓи Органџиев, ул. „М. Тито“ бр. 7, Т. Велес. (3426)

Ученичка книшка за IV одделение, издадено од Основното училиште „Кирил и Методија“ с. Караслари на име Благо Т. Поцев, с. Д. Караслари, Т. Велес. (3427)

Свидетелство бр. 06-280/6-09 за I клас гимназија на име Стојан Илиевски, с. Борово, Кр. Паланка. (3428)

Здравствена легитимација на име Јамин Салиу, с. Мало Турчане, Гостивар. (3429)

Здравствена легитимација на име Самије Салиу, с. М. Турчане, Гостивар. (3430)

Работна книшка на име Иџет Муареми, с. М. Речица, Тетово. (3431)

Здравствена легитимација бр. 12540, издадена од КЗСО-Т. Велес на име Борче Киров Атанасов, с. Градско, Т. Велес. (3432)

Здравствена легитимација на име Славица Тасевска, с. Беранци, Битола. (3433)

Свидетелство за IV одделение на име Добринка Стојанова, с. Дубровница, Кр. Паланка. (3434)

Работна книшка издадена од Т. Велес на име Виолета Чивчиристова, ул. „Благој Нечов“ бр. 40, Т. Велес. (3435)

Работна книшка на име Емри Алити, с. Г. Палчиште, Тетово. (3436)

Свидетелство за коларски занает на име Илет Мухареми, с. М. Речица, Тетово. (3437)

Работна книшка на име Драгољуб Меовски, ул. „П. Гули“ бр. 10, Тетово. (3438)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Училиштето „11 Октомври“ — Прилеп на име Кире Цветановски, ул. „Егејска“ бр. 54, Прилеп. (3439)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „К. Гаврилоски“ — Прилеп на име Виолета Димкоска, Прилеп. (3440)

Свидетелство за VIII одделение на име Роска Недева, с. Извор, Т. Велес. (3441)

Работна книшка на име Љубаку Хаџиариф, ул. „Орце Шутков“ бр. 20, Т. Велес. (3442)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Мирче Велковски, Скопје. (3443)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Горан Груевски, Скопје. (3444)

Работна книшка издадена од Скопје на име Вера Спасовска, Скопје. (3445)

Индекс бр. 15731, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Исмаил Мехмети, Скопје. (3446)

Студентска легитимација бр. 6484, издадена од Природно математичкиот факултет — Скопје на име Перса Јуруковска, Скопје. (3447)

Диплома за положен матурски испит, издадена од ЕМУЦ „Никола Тесла“ — Скопје на име Драги Петковски, Скопје. (3448)

Диплома за завршен испит, издадена од ЕМУЦ — Скопје на име Владимир Петрушевски, Скопје. (3449)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Братство“ — Скопје на име Мирјана Стефановска, Скопје. (3450)

Воена книшка издадена од Скопје на име Благоја Коцевски, Скопје. (3451)

Диплома за завршен испит, издадена од Средно стопанското училиште Скопје на име Зоран Јосифовски, Скопје. (3452)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Средно економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Виолета Ристовска, Скопје. (3453)

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од Основното училиште „Христијан Тодоровски-Карпош“ — Скопје на име Живко Арсовски, Скопје. (3454)

Индекс бр. 15120, издален од Економскиот факултет — Скопје на име Владо Трајковски, Скопје. (3455)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Фарије Реџеџи, Скопје. (3456)

Работна книшка издадена од Скопје на име Никола Палчевски, Скопје. (3457)

Свидетелство за V година, издадено од Училишката школа „Никола Карев“ — Скопје на име Радмила Петровиќ, Скопје. (3458)

Индекс бр. 1106, издаден од Правни факултет-Скопје на име Томислав Балабан, Скопје. (3459)

Работна книшка издадена од Битола на име Драган Гарески, Скопје. (3460)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Зора Стојановска, Скопје. (3461)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Душан Ливрински, с. Чучер Скопје. (3462)

Индекс бр. 13693, издаден од Економскиот факултет-Скопје на име Какуша Јакимовски, Скопје. (3463)

Диплома за завршен испит, издадена од Гимназијата со економска паралелка „Јане Сандански“—Струмица на име Паце Трајков Скопје. (3464)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Етем Муратовиќ, Скопје. (3465)

Индекс бр. 1368, издаден од Архитектонско градежниот факултет-Скопје на име Блашко Димитров, Скопје. (3466)

Здравствена легитимација издадена од Ресен на име Душанка Ефтошка, Скопје. (3467)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Стефан Атанасовски, Скопје. (3468)

Индекс и студентска легитимација бр. 20284, издадени од Економскиот факултет — Скопје на име Циља Стефоска, Скопје. (3469)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ѓурѓа Калемџиевска, Скопје. (3470)

Работна книшка издадена од Скопје на име Александар Гроздановски, Скопје. (3471)

Воена книшка издадена од Славонска Пожега на име Кирил П. Велев, Скопје. (3472)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Марибор на име Никола Аврамовски, Скопје. (3473)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште — вечерно при работнички универзитет — Скопје на име Стеван Богевски, Скопје. (3474)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Роса Ничева, Скопје. (3475)

Индекс бр. 4515, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Бојан Игњатовски, Скопје. (3476)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „29 Ноември“ — Скопје на име Стана Павлова, Скопје. (3477)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Данчо Петровски, Скопје. (3478)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Валентина Петровска, Скопје. (3479)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Биљана Стојковиќ, Скопје. (3480)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Осман Мифтари, Скопје. (3481)

Свидетелство за положен матурски испит, издадено од гимназијата „Јосиф Јосифовски“ Гевгелија на име Анастасија Калковалиева, Скопје. (3482)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено на основното училиште „Борис Кидрич“ с. Тработивиште, на име Мафа Николова Петкова с. Н. Истевник, Делчево. (3484)

Здравствена легитимација на име Борче Тасески, с. Беранци, Битола. (3485)

Здравствена легитимација на име Милан Тасески, с. Беранци, Битола. (3486)

Свидетелство за IV одделение на име Атиџе Зејнел, с. Канатларци, Прилеп. (3487)

Уверение за обавување занает — леблеџија, издадено од Општината во Тетово на име Вайт Веалини, с. Ново село П, Тетово. (3490)

Здравствена легитимација на име Садуш Амети, ул. „Џетинска“ бр. 51, Тетово. (3491)

Здравствена легитимација на име Абас Амети, ул. „Џетинска“ бр. 51, Тетово. (3492)

Здравствена легитимација на име Мејреме Амети, ул. „Џетинска“ бр. 51, Тетово. (3493)

Здравствена легитимација на име Фатиме Амети, ул. „Џетинска“ бр. 51, Тетово. (3494)

Ученичка книшка на име Назиф Амзи с. Лакавица, Гостивар. (3495)

Работна книшка на име Круме Митевски, с. Иванковци, Т. Велес. (3497)

Работна книшка на име Боро Антески, с. Пожаране, Гостивар. (3498)

Работна книшка на име Никола Стојаноски, с. Канатларици, Прилеп. (3499)

Здравствена легитимација на име Ифет Алиоска, ул. „Даб. завој“ бр. 31, Прилеп. (3503)

Свидетелство за VIII одделение на име Бранко Јовчески, с. Долнени, Прилеп. (3504)

Здравствена легитимација на име Хамди Д. Мируша, ул. „Штипска“ бр. 5, Тетово. (3505)

Ученичка книшка на име Рефик Мазлами, с. Г. Речица, Тетово. (3506)

Здравствена легитимација на име Даница Попова, с. Бач, Битола. (3507)

Здравствена легитимација на име Цвета Димовска, с. Црноец, Битола. (3508)

Свидетелство за VIII одделение на име Пандора Сиљанова, ул. „Крушевска бр. 16, Т. Велес. (3509)

Здравствена легитимација на име Виолета Батак, ул. „Н. Велес“, бр. 28, Т. Велес. (3510)

Здравствена легитимација на име Нуриман Јахја, с. Врапчиште, Тетово. (3511)

Работна книшка на име Ахмед Ахмети, ул. „Цетинска“ бр. 54, Тетово. (3512)

Работна книшка на име Јелица Димитриоска, ул. „Истра“ бр. 11, Тетово. (3513)

Сообраќајна дозвола бр. 2960 на име Неџби Мухареми, с. Дебреше, Гостивар. (3514)

Здравствена легитимација на име Блага Стојанова ул. „Горѓи Сугаре“ бр. 70, Битола (3515)

Возачка дозвола бр. 2965 на име Душан Стерјоски, ул. „Г. Делчев“ бр. 1 Гостивар. (3517)

Здравствена легитимација на име Гүлсим Алиу, с. Мало Турчане, Гостивар. (3518)

Свидетелство од IV одделение на име Селим Алиу, с. М. Турчане, Гостивар. (3519)

Уверение за квалификуван заварувач на име Зарко Арсоски, ул. „В. Главинов“ бр. 18, Прилеп. (3520)

Диплома на име Живко Б. Денковски, ул. „Егејска Македонија“ б. б. Куманово. (3521)

Работна книшка издадена од Собранието на општина Куманово на име Јован Петровски, ул. „11 Октомври бр. 82, Куманово. (3522)

Индекс бр. 20018 на име Славчо Маџаров, ул. „Вр. Поп Јорданови“ бр. 15, Т. Велес. (3523)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Т. Велес на име Рахман Ахмедов, с. Јаболчиште, Скопје. (3524)

Работна книшка рег. бр. 8874/57 на име Томе Анастасоски, Гостивар. (3525)

Здравствена легитимација бр. 016725. издадена од Кичево на име Лазар Стефановиќ, с. Тајмишта, Кичево. (3526)

Здравствена легитимација на име Рукије Алемова, ул. „Козјак“ бр. 117, Битола. (3527)

Земјоделска здравствена легитимација на име Амит Јахија, с. Палатица, Тетово. (3528)

Диплома за електричар издадена од ЕМУЦ-Битола на име Трајче Здравевски, с. Мраморани, Прилеп. (3530)

Ученичка книшка од VII одделение на име Абдулмедит Муслиу, с. Лакавица, Гостивар (3531)

Свидетелство за VIII одделение на име Миле Петковски, с. Драчево, Скопје. (3532)

Работна книшка издадена од Куманово на име Аце Величкоски, с. Скачковце, Куманово. (3533)

Свидетелство бр. 54, за III клас, издадено од училиштето „Јоаким Крчовски“ — Кр. Паланка на име Тодос П. Стојановски, П. Д. „Криваја“ бб, Стара Моравица. (3534)

Работна книшка издадена од Гостивар на име Фери Вегзати, с. Горна Бањица, Гостивар. (3535)

Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Г. Делчев“ — Валањово на име Слободан Н. Мирчовски, с. Русиново, Берово. (3536)

Свидетелство од VIII одделение на име Горица Здравеска, с. Забрчани, Прилеп. (3537)

Здравствена легитимација на име Цена Туневска, ул. „М. Пијаде“ бр. 257, Прилеп. (3538)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Р. Левката“ — Прилеп на име Вера Попоска ул. „М. Пијаде“ бр. 3, Прилеп. (3540)

Ученичка книшка бр. 16/230, на име Грозда Тодороска, с. Пештани, Охрид. (3541)

Ученичка книшка бр. 16/136 на име Јана Тодороска, с. Пештани, Охрид. (3542)

Уверение бр. 07-2429/1 за самостојно обавување занает столар на име Киро Давчев, с. Марена, Кавадарци. (3543)

Возачка дозвола бр. 4539, издадена од ОВР-Тетово на име Амет Исени, с. Пирок, Тетово. (3544)

Работна книшка бр. 18348, издадена од Скопје на име Стојанка Петрушевска, ул. „И. Р. Лола“ бр. 405, Тетово. (3545)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Петре Тошев“ с. Росоман, на име Делчо Стојанов, с. Росоман, Кавадарци. (3547)

Сообраќајна дозвола бр. 1380, издадена од СВР-Гостивар на име Накик Хајдари, с. Топлица, Гостивар. (3548)

Возачка дозвола бр. 1285 на име Абдулкадар Караберзати, ул. „18 ноември бр. 81, Гостивар. (3549)

Сообраќајна дозвола бр. 3266 на име Стојан Поповски, ул. „Перо Јовановски“, Гостивар. (3550)

Работна книшка издадена од Винаца на име Ванчо К. Димитров, Винаца (3552)

Свидетелство за VIII одделение на име Фора Гацовска, с. Гермиян, Битола. (3553)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Н. Тесла“ — с. Дупјачани на име Даница Горѓиеска, с. Десово, Прилеп. (3555)

Здравствена легитимација на име Љубица Грижоска, ул. „Ленин“ бр. 18, Прилеп. (3556)

Работна книшка на име Мамуд Рустеми ул. „Д. Г. Кора“ бр. 3, Тетово. (3557)

Работна книшка на име Цветко Димитриески, с. Сиричино, Тетово. (3558)

Уверение за завршена средна способност за кројачка и шивачка, издадено од Општина — Прилеп на име Добрица Кузманоска, ул. „М. Ацев“ бр. 132, Прилеп. (3559)

Свидетелство од I година, издадено од Средно техничко училиште на име Лазо Ристески, с. Сенокос, Прилеп. (3560)

Свидетелство за VIII одделение на име Исак Рамадани, ул. „Бр. Миладинови“, Струга. (3561)

Работна книшка на име Рефик Камбери, с. Копачин Дол, Тетово. (3562)

Здравствена легитимација на име Даниела Пројевска, ул. „Кленовец“ бр. 39, Битола. (3563)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Медицинското училиште — Битола на име Олиџа Пецаковска, с. Трап, Битола. (3564)

Работна книшка бр. 13348, издадена од Прилеп на име Надежда Конеска, ул. „Марксва“ бр. 101, Прилеп. (3566)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Цане Бонески, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 13, Прилеп. (3569)

Свидетелство бр. 233 за I клас, издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка на име Радица Иванова, ул. „Орце Николов“ бр. 22, Кр. Паланка (3570)

Свидетелство за VIII одделение на име Раде Лазаревски, с. Росоман, Кавадарци. (3571)

Работна книшка на име Абдула Беќири, Тетово. (3572)

Сообраќајна книшка бр. 2219, на име Абдулкадар Караберзати, ул. „18 ноември“ бр. 81, Гостивар. (3573)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Спасија Сиљановска, Скопје. (3574)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душан Мицков, Скопје. (3575)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Авдула Синани, Скопје. (3576)

Индекс бр. 4903, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Неџмедин Алсалкини, Скопје. (3577)

Воена книшка издадена од Чаплина на име Миле Тодоровски, Скопје. (3578)

Армирачка диплома издадена од Градежниот центар — Скопје на име Исмајл Хасани, Скопје. (3579)

Работна книшка издадена од Скопје на име Василко Богески, Скопје. (3580)

Индекс бр. 14651, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Љупчо Ламбевски, Скопје. (3581)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Скопје на име Драган Шекеровски, Скопје. (3582)

Индекс бр. 3345/а, издаден од Електромашинскиот факултет — Скопје на име Зоран Костадиновиќ, Скопје. (3583)

Индекс бр. 3903, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Татјана Хаџи Митова, Скопје. (3584)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кенан Ајдаровски, Скопје. (3585)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирјана Кушевска, Скопје. (3586)

Свидетелство за I клас, издадено од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Милка Недевска, Скопје. (3587)

Диплома за завршен испит, издадена од Средно медицинското училиште во Скопје на име Фросина Недевска, Скопје. (3588)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алексо Каптелов, Скопје. (3589)

Воена книшка издадена од Ластово на име Никола С. Стојановски, Скопје. (3590)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петар Пановски, Скопје. (3591)

Индекс бр. 12415, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Милица Јандревска, Скопје. (3592)

Индекс бр. 155, издаден од Правно-економскиот факултет — Скопје на име Благој Ралев, Скопје. (3593)

Работна книшка издадена од Скопје на име Нада Цикуноска, Скопје. (3594)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бошко Станковски, с. Трубарево, Скопје. (3595)

Воена книшка издадена од Карловац — В. П. 5102 на име Костадин Станковски, с. Трубарево, Скопје. (3596)

Диплома за положен матурски испит, издадена од Училиштето за ученици во стопанство „Коце Металец“ — Скопје на име Влајко Трпески, Скопје. (3597)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сунчица Станкоска, Скопје. (3598)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дидар Аметова, Скопје. (3599)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лена Јованова, Скопје. (3600)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бисерка Панчева, Скопје. (3601)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рагбет Алиевска, Скопје. (3602)

Диплома за положен испит, издадена од Стенодактилографското училиште во Скопје на име Душанка Димовска, Скопје. (3603)

Свидетелство за III клас, издадено од Гимназијата „Георги Димитров“ — Скопје на име Димче Лазаровски, Скопје. (3604)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милка Костова, Скопје. (3605)

Работна книшка издадена од Скопје на име Голупка Јовановска, Скопје. (3606)

Индекс бр. 6041, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Вера Јаревска, Скопје. (3607)

Работна книшка од Скопје на име Слободанка Кузманова, Скопје. (3608)

Здравствена легитимација бр. 178, издадена од Скопје на име Веселинка Стефанова, Скопје. (3609)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Србахат Кантур, Скопје. (3610)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ненад Булаиќ, Скопје. (3611)

Работна книшка издадена од Скопје на име Благоја Анастасоски, Скопје. (3612)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Гимназијата „Љупчо Сантов“ — Кочани на име Лазар Лазаров, Скопје. (3613)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Владимир Илич Ленин“ — Скопје на име Станка Димова, Скопје. (3614)

Диплома за детска негователка на име Станка Димова, Скопје. (3615)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хамит Дестан, Скопје. (3616)

Ученичка книшка за I и II година, издадена од УЗУС „Димитар Влахов“ Скопје на име Љупчо Јованчевски, Скопје. (3617)

Индекс бр. 14173, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Јордан Спасовски, Скопје. (3618)

Работна книшка издадена од Чаковец на име на име Павао Куханец, Скопје. (3619)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Веска Ивановска, Скопје. (3620)

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена од Основното училиште во Бутел II — Скопје на име Авуше Љачи, Скопје. (3621)

Работна книшка издадена од Скопје на име Киро Павловски, Скопје. (3622)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сава Трпкова, Скопје. (3623)

Диплома за квалификуван работник-бравар, издадена од Градежно машинскиот училишен центар-Скопје на име Благоја Цветковски, Скопје. (3624)

Воена книшка издадена од Воен отсек-Скопје на име Синан Исмаилов, Скопје. (3625)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Пановски, Скопје. (3626)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрам Бајрами, Скопје. (3627)

Индекс бр. 18633, издаден од Филозофскиот факултет-Скопје на име Драгољуб Петковиќ, Скопје. (3628)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Јовческа, Скопје. (3629)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Парпарими“ — с. Студеничани на име Камил Јакупи с. Студеничани, Скопје. (3630)

Индекс бр. 14216, издаден од Правниот факултет-Скопје на име Славица Стојановска, Скопје. (3631)

Работна книшка на име Трпе Минчо Мојсов, Винаца (1)

Уверение бр. 578, за шивач издадено од СО — Прилеп на име Цветанка Тошеска, ул. „Борка Талески“ — 71 Прилеп. (2)

Откупна белешка бр. 10965 од 11. V. 73 година, издадена од ЗПТО- „Кисела Вода“ — Кривопащани на име Стеван Четароски, с. Кривопащани, Прилеп. (3)

Свидетелство од II клас гимназија на име Драге Талески, ул. „Орце Мартинов“ бр. 27, Т. Велес. (4)

Работна книшка на име Камил Ибиши, с. Г. Речица, Тетово. (5)

Диплома за завршена трговска школа на име Михајло Ачески, ул. „Сотка Ѓорѓиоска“ бр. 101, Прилеп. (6)

Здравствена легитимација на име Љилјана Ѓорѓиоска, ул. „Ц. Илиески“ бр. 13, Прилеп. (7)

Работна книшка на име Кирил Трајковски, с. Бајловце, Куманово. (8)

Работна книшка издадена од Куманово на име Бошко Благојевиќ, с. Горно Којнаре, Куманово. (9)

Свидетелство за трговско училиште на име Алексија Воденичарева, ул. „Димко Најдов бр. 78, Т. Велес. (10)

Работна книшка издадена од Куманово на име Војо Димковски, с. Доброшане, Куманово. (11)

Работна книшка издадена од Кочани на име Иван Д. Маринов, Винаца. (12)

Здравствена легитимација на име Милица Јозановска, с. Кутретино, Битола. (13)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Стојан Иванов, Скопје. (14)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Божана Адиниќолова, Скопје. (15)

Работна книшка издадена од Скопје на име Јашко Селим, Скопје. (16)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Владислав Стојковиќ, Скопје. (17)

Уверение за положен калфински испит — браваро-стругар, издадено од Заводот за запослување на работници на град Скопје на име Стојко Велковски, Г. Петров. (18)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Радислав Цариќ, Скопје. (19)

Работна книшка рег. бр. 15/3077, сер. бр. 29508, издадена од Скопје на име Иван Цветковски, Скопје. (20)

Месечна карта за градски сообраќај на име Назим Мехмед, Скопје. (21)

Воена книшка издадена од Воениот отсек-Скопје на име Ване Плуковски, Скопје. (22)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Исак Демири, Скопје. (24)

Воена книшка издадена од Тетово на име Алим Ф. Елмаз, Скопје. (25)

Работна книшка издадена од Скопје на име Спасе Јуруковски, Скопје. (26)

Ученичка книшка од I-IV клас, издадена од ЕМУЦ-Скопје на име Томислав Шишковски, Скопје. (27)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Хемиското техничко училиште — Т. Велес на име Стојан Бухов, Скопје. (28)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште во с. Кучково на име Јованка Трипуновска, Скопје. (29)

Свидетелство за I година, издадено од Занадничкото училиште „Димитар Влахов“ — Скопје на име Асип Зекиров, Скопје. (30)

Индекс бр. 5245, издаден од Медицинскиот факултет-Скопје на име Зоран Мариќ, Скопје. (31)

Свидетелство за II клас, издадено од Автообраќајниот училищен центар во Скопје на име Петре Попов, Т. Велес. (32)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Елена Дорева, Скопје. (33)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Мирче Ордез, Скопје. (34)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Радица Димитријевска, Скопје. (35)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Основното училиште „Хр. Тодоровски-Карпош“ — Скопје на име Гордана Игњатова, Скопје. (36)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од училиштето „Песталоци“ — Скопје на име Јусуф Сеитовски, Скопје. (37)

Свидетелство за завршен едногодишен дактилографски курс во Скопје на име Бранка Нелковска, Скопје. (38)

Воена книшка издадена од Охрид на име Ѓенвер Далип, Скопје. (39)

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена од Основното училиште „Крсте Петков Мисирков“ — Скопје на име Алтана Бахтијар, Скопје. (40)

Работна книшка издадена од Скопје на име Лилјана Јанева, Скопје. (41)

Ученичка книшка од I година, издадена од Трговското училиште-Скопје на име Виолета Јаневска, Скопје. (42)

Студентска легитимација бр. 4722, издадена од Природно-математичкиот факултет-Скопје на име Фарух Иглица, Скопје. (43)

Работна книшка издадена од Скопје на име Мирјана Атанасиевска, Скопје. (44)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Цветанка Богдановска, Скопје. (45)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Ленка Милчиќ, Скопје. (46)

Индекс бр. 5915, издаден од Медицинскиот факултет-Скопје на име Милорад Јеремиќ, Скопје. (47)

Индекс бр. 1819, и студентска легитимација, издадени од Медицинскиот факултет-Скопје на име Никола Страхилов, Скопје. (48)

Работна книшка издадена од Скопје на име Демир Ферхатовиќ, Скопје. (49)

Работна книшка на име Методија Б. Анастасовски, Винаца. (50)

Здравствена легитимација на име Себија Зекирска, ул. „Тризла“ — 157, Прилеп. (52)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето, Кл. Охридски — Прилеп на име Виолета Камческа, ул. „А. Слабејко“ бр. 54, Прилеп. (54)

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимназијата „К. Радин“ — Т. Велес на име Велика Петровска, ул. „Бл. Горев“ — 145, Т. Велес. (55)

Работна книшка на име Ариф Демири, с. Желино, Тетово. (56)

Работна книшка на име Абдурам А. Емини, с. Милетино, Тетово. (58)

Свидетелство за VIII одделение на име Заим С. Јонузи, с. Форино, Гостивар. (59)

Уверение за електроинсталатерски испит, издадено од ОС-Берово на име Душан Г. Мушкарски, с. Смојмирово, Берово. (60)

Ученичка книшка издадена од Осумгодишното училиште во с. Могила на име Розетка Пивковска с. Могила, Битола. (61)

Работна книшка бр. 2274, на име Драгомир Јончески, с. Тополчани, Прилеп. (62)

Здравствена легитимација на име Мино Божиноски, ул. „М. Пијаде“ — бр. 15, Прилеп. (64)

Здравствена легитимација на име Јосиф Божиноски, ул. „М. Пијаде“ бр. 15, Прилеп. (66)

Свидетелство за I клас, издадено од Градежното училиште-Прилеп на име Цветко Рунески, ул. „Г. Салај“ бр. 43, Прилеп. (67)

Ученичка книшка од V-VIII одделение, издадена од Училиштето „11 Октомври“ — Прилеп на име Степа Павлоска, ул. „К. Јосифоска“ бр. 258, Прилеп. (70)

Работна книшка издадена од ОНО-Куманово на име Видан С. Гашевски, ул. „Б. И. Гуне“ бр. 14/I-9, Куманово. (71)

Свидетелство за VIII одделение на име Божана Тембелска, с. Бучин, Крушево. (72)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Јоаким Крчовски“ — Кр. Паланка на име Мирон Додев, с. Конопница, Кр. Паланка. (73)

Свидетелство за незавршена II година, издадено од Економското училиште на име Васил Г. Камев, ул. „Мирка Гинева“ бр. 2, Т. Велес. (74)

Свидетелство за I клас, издадено од Стопанското училиште „Коле Неделков“ — Т. Велес на име Олга Трајкова, ул. „Кр. Марко“ бр. 2, Т. Велес. (75)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Т. Велес на име Добринка Јосифова, ул. „Јовче Чучук“ бр. 26, Т. Велес. (76)

Свидетелство за VIII одделение на име Богоја Димовски, с. Блаце, Тетово. (77)

Свидетелство за VIII одделение на име Бајрамали Пајазити, с. Челопек, Тетово. (78)

Ученичка книшка, издадена од Основното училиште „Народна Револуција“ — с. Боговиње, на име Реџеп Адеми, с. Урвич, Тетово. (79)

Здравствена легитимација, бр. 35190 на име Агим Емри, ул. „Беличица“ бр. 83, Гостивар. (80)

Свидетелство од III година гимназија на име Цвета Силјановска, с. Беловиште, Гостивар. (81)

Работна книшка издадена од Делчево на име Михалчо Ј. Стоименовски, с. Луковица, Делчево. (82)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Васил Главинов“ — Скопје на име Шезад Шефер, Скопје. (83)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — на име Трајанка Сугареска, с. Радишане Скопје. (85)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Његош“ во нас. „Колонија“ — Скопје на име Снежана Спирковска, Скопје. (86)

Индекс бр. 16066, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Јелена Петковска, Скопје. (87)

Ученичка книшка за III и IV година, издадена од ЕМУЦ „Никола Тесла“ — Скопје на име Митре Марковски, Скопје. (88)

Ученичка книшка од IV до VIII одделение, издадена од Основното училиште „Владо Тасевски“ — Скопје на име Александар Краевски, Скопје. (89)

Ученичка книшка од IV до VIII одделение, издадена од Основното училиште „Владо Тасевски“ — Скопје на име Бранко Јовановски, Скопје. (90)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Основното училиште „Владо Тасевски“ — Скопје на име Владимир Мицевски, Скопје. (91)

Свидетелство за завршено Стопанско училиште „Димитар Влахов“ — Скопје на име Раде Гошевски, Скопје. (92)

Здравствена легитимација на име Кемсер Асанова, ул. „М. Ацев“ бр. 70а, Битола. (95)

Ученичка книшка издадена од Училиштето „Добре Јовановски“ — Прилеп на име Рубинчо Јанкулоски, ул. „Сутјеска“ бр. 4, Прилеп. (96)

Индекс бр. 274/71 на име Нада Стефаноска, ул. „Пане Талески“ бр. 11, Прилеп. (100)

Работна книшка на име Спаска Мишевска, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 13а, Куманово. (101)

Свидетелства од 67/68, 68/69 69/70 година, издадени од Индустриското училиште „К. Неделковски“ — Т. Велес на име Атанас Тонев, с. Г. Оризари, Т. Велес. (102)

Свидетелство за III година, издадено од Средно економско училиште Т. Велес на име Цвета Димова, ул. „Владимир Комаров“ бр. 16 I-12, Скопје. (103)

Земјоделска здравствена легитимација на име Шингиле Бекири, с. Желино, Тетово. (104)

Возачка дозвола бр. 1233, издадена од ОВР — Тетово на име Изет Деари, ул. „Илинденска“ бр. 119, Тетово. (105)

Свидетелство од I година, издадено од Индустриското училиште „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Сандре Исакоски, ул. „Беличица“ бр. 64, Гостивар. (106)

Свидетелство од II година, издадено од Индустриското училиште „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Сандре Исакоски, ул. „Беличица“ бр. 64, Гостивар. (107)

Работна книшка на име Неџат Мемеди, с. Форино, Гостивар. (108)

Диплома издадена од Гимназијата „П. Попоски“ — Гостивар на име Стојмир Стојановски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 2 Гостивар. (109)

Возачка дозвола бр. 3733, издадена од ОВР — Гостивар на име Сафет Х. Хамза, Гостивар. (110)

Диплома бр. 19-15932/7, издадена од Средно стручно училиште за внатрешни работи на СРМ во Идризово — Скопје на име Димитар В. Димитриевски, Гостивар. (111)

Пасош бр. 239488 на име Димитар Атанасов, ул. „4 јули“ бр. 20 Штип. (112)

Ученичка книшка издадена од Училиштето „Д. Груев“ — Битола на име Сузана Стефанова, ул. „Штипска“ бр. 20, Битола. (113)

Диплома на име Ицко Конески, с. Селце Прилеп. (114)

Свидетелство издадено од Училиштето „М. Ацев“ — Прилеп на име Каролина Михајлоска, ул. „М. Тито“ бр. 75а Прилеп. (116)

Здравствена легитимација издадена од Прилеп на име Еленеда Бунтеска, с. Мажучиште, Прилеп. (117)

Свидетелство за VIII одделение, на име Бранко Стојанов, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 27, Т. Велес. (118)

Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „К. Рацин“ — Т. Велес на име Синавер Демиров, ул. „Крушевска“ бр. 43, Т. Велес. (119)

Работна книшка на име Реџит Руфат, с. Велигала, Тетово. (120)

Земјоделска здравствена легитимација на име, Кулзаде Зекира, с. Јеловјане, Тетово. (121)

Здравствена легитимација бр. 27577, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Томислав Костадинов, с. Градско, Т. Велес. (123)

Работна книшка издадена од ОС-Виница на име Блаже Ф. Попов, ул. „Плачковички одред“ бр. 12, Виница. (124)

Здравствена легитимација на име Мара Стојановска, ул. „К. Волнароски“ бр. 46, Прилеп. (127)

Свидетелство за VIII одделение, на име Петре Миланоски, ул. „К. Волнароски“ бр. 107, Прилеп. (129)

Свидетелства од II и III клас, издадени од Економското училиште „К. Ј. Питу“ — Прилеп на име Димче Борчески, с. Боротино, Прилеп. (131)

Свидетелство од I година економско училиште на име Методија Димески, ул. „К. Неделковски“ бр. 7, Прилеп. (132)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Д. Јованоски“ — Прилеп на име Снежана Ристеска, ул. „11 Октомври“ бр. 252, Прилеп. (133)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ „Ј. Крчоски“ — Кр. Паланка, на име Добрила Митовска, с. Конопица, Кр. Паланка. (136)

Свидетелство за VIII одделение на име Стојан Илковски, с. Теово, Т. Велес. (138)

Ученичка книшка издадена од ЦОУ „Славчо Стојменов“ — Виница на име Манева Станка с. Јакимово, Виница. (139)

Здравствена легитимација бр. 303262, издадена од ЗСО-Скопје на име Хакије Абдулахи, с. Радумица, Г. Петров. (140)

Индекс бр. 196, издаден од ВТШ-Битола на име Владимир Стојковски, ул. „Кр. Јосковски“ бр. 26, Прилеп. (141)

Свидетелство на име Пане Гулески, с. Средорек, Прилеп. (142)

Свидетелство од I година, издадено од СТУ „Н. Х. Орде Чопела“ — Прилеп на име Љупчо Цветковски, ул. „М. Козар“ 131, Прилеп. (143)

Свидетелство за VIII одделение на име Фикири Имери, ул. „Београдска“ бр. 40, Гостивар. (145)

Ученичка книшка на име Снежана Данилоска, ул. „Б. Јованоски“ бр. 13, Гостивар. (146)

Работна книшка на име Хасим Мемеди, с. Гор. Баница, Гостивар. (147)

Свидетелство за VIII одделение, на име Ислам Мустафи с. Топлица, Гостивар. (148)

Ученичка книшка издадена од Училиштето „Добре Јованоски“ — Прилеп на име Бекир Ајвазовски, ул. „Тригла“ бр. 765, Прилеп. (149)

Ученичка книшка од VIII одделение, издадена од Училиштето „11 Октомври“ — Прилеп на име Марика Кузманоска, ул. „К. Јосифоски“ бр. 183а, Прилеп. (150)

Ученичка книшка од VIII одделение, издадена од Училиштето „Кл. Охридски“ Прилеп на име Зоран Михајлоски, ул. „М. Тито“ бр. 85а, Прилеп. (151)

Ученичка книшка од IV одделение, издадена од Училиштето „Р. Левата“ — Прилеп на име Златко Кузманоски, ул. „Ц. Којнарец“ бр. 281, Прилеп. (153)

Ученичка книшка од II одделение, издадена од Училиштето „Добре Јованоски“ — Прилеп на име Идавер Бајрамоски, ул. „Тризла“ бр. 129, Прилеп. (155)

Свидетелство од I година, издадено од СТУ „Н. Х. Орде Чопела“ — Прилеп на име Љупчо Цветкоски, ул. „М. Козар“ бр. 131, Прилеп. (156)

Свидетелство од VIII одделение на име Сулај Ферати, с. Длапкин Дол, Кичево. (157)

Ученичка книшка за VIII одделение на име Адем Аметовски, Т. Велес. (158)

Ученичка книшка од I до VI одделение на име Бесим Ајрулаи, с. Милетино, Тетово. (159)

Ученичка книшка од I — IV одделение на име Зикаир Нежири, с. Милетино, Тетово. (160)

Свидетелство за II клас гимназија на име Асип Зекири, с. Чеграње, Гостивар. (161)

Свидетелства од II и III клас, издадени од Индустриското училиште Гостивар на име Рамазан Рамадани, ул. „Ристо Оцак“ бр. 36, Гостивар. (162)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „К. Волнароски“ с. Тополчани на име Тоде Петончевски, с. Тополчани, Битола. (163)

Ученичка книшка на име Адвиде Исеини, ул. „18 ноември“ бб, Гостивар. (166)

Ученичка книшка на име Илмиасан Шеху, Гостивар. (169)

Сообраќајна дозвола на име Јонус Ибрахими, с. Вралчиште, Гостивар. (170)

Диплома бр. 01-232/1, издадена од Гимназијата „А. Рускоски“ — Берово на име Павлинка Крвачоска, с. Велгошти, Охрид. (171)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Стиф Наумов“ — с. Драмче на име Бранко Г. Стојковски, с. Киселица, Делчево. (172)

Свидетелство за VIII одделение на име Наун Наунов, с. Лепопелци, Кочани. (173)

Ученичка книшка за I одделение, издадена од Осмолетката „Лазо Трговски“ — Скопје на име Снежана Петровска, Скопје. (174)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Светлана Горгиевска, Скопје. (175)

Свидетелство за квалификуван работник прецизен механичар, издадено од ЕМУЦ Скопје на име Данило Блажевски, Скопје. (176)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Браќа Рамиз Хамид“ Охрид на име Нецмедин Рашид, Скопје. (177)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јане Сандански“ — Скопје на име Рамадан Дестанов, Скопје. (178)

Работна книшка издадена од Скопје на име Рамадан Али, Скопје. (179)

Диплома за положен матурски испит, издадена од Средно економското училиште „Мите Богоевски“ — Охрид на име Владимир Алачов, ул. „Славеј Планина“ бр. 35, Охрид. (180)

Воена книшка издадена од Скопје на име Стојко Горески, Скопје. (181)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Љубица Ковалековска, Скопје. (182)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Слободан Величковски, Скопје. (183)

Свидетелство за VIII одделение издадено од Основното училиште „Моше Пијаде“ — Г. Петров на име Ратка Јошева, Г. Петров Скопје. (184)

Ученичка книшка за I до III одделение, издадена од Осмолетката „Браќа Миладинови“ — с. Матка на име Мица Димишковска, Скопје. (185)

Ученичка книшка за II клас, издадена од ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Виолета Георгиева, Скопје. (186)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Основно училиште Скопје на име Музафер Кариман, Скопје. (187)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Музафер Кариман, Скопје. (188)

Ученичка книшка за III одделение, издадена од Основното училиште „Крсте Мисирков“ нас. Мацари-Скопје на име Љубица Војчева, Скопје. (189)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Нухи Османи, Скопје. (190)

Воена книшка издадена од Рогозница на име Ѓорѓи М. Чанкулов, Скопје. (191)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Владимир Стојановски, Скопје. (192)

Индекс бр. 2262, издаден од Архитектонско-градежниот факултет-Скопје на име Зоран Бибановски, Скопје. (193)

Свидетелство за IV година, издадено од СТУ-„Здравко Цветковски“ — Скопје на име Стево Гацовски, Скопје. (194)

Работна книшка издадена од Скопје на име Драган Шпигов, Скопје. (195)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Стојанче Илиевски, Скопје. (196)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Ратка Рајчиќ, Скопје. (197)

Свидетелство за IV клас гимназија на име Петре Дуртаноски, с. Кривогаштани, Прилеп. (200)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Вечерното училиште за возрасни, на име Стојан Тодороски, ул. „Мукос“ бр. 46, Прилеп. (201)

Здравствена легитимација издадена од Прилеп на име Тодор Костадиновски, с. Зрзе, Прилеп. (202)

Свидетелство бр. 06-282/26, за завршен I клас, издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка, на име Миле Стефановски, с. Осиче, Кр. Паланка. (207)

Работна книшка бр. 29994, издадена од Куманово на име Васил Тодоровски, ул. „11 Октомври“ бр. 78, Куманово. (208)

Свидетелство бр. 81 за VIII одделение, издадено од Училиштето „М. Ацев“ на име Миладин Трајаноски, с. Крапа, М. Брод. (209)

Работна книшка на име Спиро Ѓорѓиев, ул. „М. Горки“ бр. 184, Т. Велес. (210)

Свидетелство на име Дехар Каримани, с. Седларево, Тетово. (212)

Свидетелство за IV одделение на име Селим Рамани, с. Здуње, Гостивар. (213)

Работна книшка на име Рамадан Лумани, с. Србиново, Гостивар. (214)

Свидетелство бр. 289 за VIII одделение на име Али Бектеши, с. Форино, Гостивар. (215)

Ученичка книшка на име Миле Билбилоски, ул. „18 ноември“ бр. 23, Гостивар. (216)

Свидетелство за V одделение на име Милан Петроски, с. Д. Јеловце, Гостивар. (217)

Возачка дозвола бр. 600, издадена од ОВР-Гостивар на име Крсто Смиљковски, ул. „Железничка“ бр. 1, Гостивар. (218)

Ученичка книшка за VI одделение на име Душко Трпески, с. Здуње, Гостивар. (219)

Ученичка книшка на име Слободан Костоски, ул. „Мара Угринова“ бр. 8, Гостивар. (220)

Ученичка книшка бр. 527 на име Ангелина Христова, Берово. (221)

Здравствена легитимација на име Јован Петровски, ул. „К. Абрашевиќ“ бр. 63, Битола. (222)

Свидетелство за I година, издадено од УЗУС „Кочо Рацин“-Битола на име Цвета Тодорова, ул. „7 Бригада“ бр. 28, Битола. (223)

Свидетелство од I година хемиско училиште на име Цветанка Крстева, ул. „М. Горки“ бр. 108, Т. Велес. (225)

Ученичка книшка на име Алија Спаија, с. Гор Оризари, Т. Велес. (226)

Диплома за завршено индустриско училиште на име Војне Војнески, с. Чифлик, Охрид. (227)

Диплома за завршен куварски занает на име Џезаир Ибраими, Гостивар. (228)

Свидетелства за I и II клас, издадени од СТУ-ПУ-Прилеп на име Цветан Огнановски, с. Долнени, Прилеп. (229)

Здравствена легитимација на име Темелко Кондоски, ул. „Републиканска“ бр. 3, Прилеп. (230)

Здравствена легитимација на име Пара Кондоска, ул. „Републиканска“ бр. 3, Прилеп. (231)

Здравствена легитимација на име Круме Пиртоноски, ул. „Ило Попадинец“ бр. 10, Варош, Прилеп. (232)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Драган Кондоски, ул. „Марксва“ бр. 64, Прилеп. (233)

Здравствена легитимација на име Лида Георгиевска, с. Топлица, Прилеп. (234)

Здравствена легитимација на име Борис Свртинески, ул. „М. Пијаде“ бр. 271а, Прилеп. (235)

Работна книшка на име Цавит Берзати, с. Г. Палчиште, Тетово. (236)

Работна книшка на име Амза Берзати, с. Гор. Палчиште, Тетово. (237)

Свидетелство за II година индустриско училиште на име Рамче Халими, с. Врапчиште, Гостивар. (238)

Уверение за самостално обавување на молерски работи, издадено од О. С. — Т. Велес на име Ристо Неделковски, с. Ореше, Т. Велес. (241)

Свидетелство за VIII одделение на име Исмет Елези, с. Чергане, Гостивар. (242)

Ученичка книшка на име Соња Николоска, Гостивар. (243)

Работна книшка на име Хајрула Хамзаи, с. Веловиште, Гостивар. (244)

Свидетелство за VIII одделение на име Димитрија Иваноски, ул. „11 октомври“ бр. 3, Прилеп. (245)

Оружен лист издаден од ОВР-Струга на име Неџат Арсланоски, с. Богојци, Струга. (246)

Земјоделска здравствена легитимација на име Сулејман Исмаили, с. Синичани, Тетово. (247)

Здравствена легитимација на име Узеир Таири, с. Д. Бањица, Гостивар. (248)

Здравствена легитимација на име Лена Наумоска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 250, Гостивар. (249)

Здравствена легитимација на име Митра Гацовска, с. Кременица, Битола. (250)

Ученичка книшка од VI одделение, издадена од Училиштето „П. Даскалот“ — с. Долнени на име Круме Димчески, с. Сенокос, Прилеп. (252)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Кире Гаврилоски“ — Прилеп на име Митра Пиждова, ул. „Н. Тесла“ 4, Прилеп. (253)

Свидетелство за VIII одделение на име Аце Ристов, с. Извор, Т. Велес. (254)

Работна книшка на име Расим Рамадани, с. Г. Палчиште, Тетово. (256)

Работна книшка на име Амет Шабани, с. Доброште, Тетово. (257)

Здравствена легитимација на име Кернат Јаири, ул. „Р. Цониќ“, бр. 80, Тетово. (259)

Ученичка книшка од II одделение на име Дончо Витановски, с. Шемшево, Тетово. (262)

Здравствена легитимација на име Азем Адилова, с. Десово, Прилеп. (263)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Училиштето „Живко Трајковски“ — Скопје на име Горан Чадиковски, Скопје. (266)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Ивица Цветковски, Скопје. (267)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО-Скопје на име Јанина и Воислав Шапчевски, Скопје. (268)

Воена книшка издадена од Титоград на име Ејуп Мерсели, с. Војане Скопје. (269)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Дебар на име Голубка Јованоска, Скопје. (270)

Свидетелство бр. 02-299/1, за квалификуван работник — електроинсталатер, издадено од Работничкиот дом-Скопје на име Кузман Младеновиќ, Скопје. (271)

Работна книшка издадена од Скопје на име Милан Јовановски, Скопје. (272)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кирил и Методи“ — с. Романовце-Кумановско на име Драган Спасовски, с. Г. Лисиче, Скопје. (273)

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена од Основното училиште „Кирил и Методи“ — Скопје на име Александар Панев, Скопје. (274)

Работна книшка издадена од Т. Велес на име Даница Ицкова, Скопје. (275)

Свидетелства за I, II, III и IV година, издадени од ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Љиљана Флоровска, Скопје. (276)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Авто сообраќајниот училишен центар-Скопје на име Панче Лазаров, Скопје. (277)

Воена книшка издадена од Вараждин на име Димче Кралев, Скопје. (278)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Никола Трпевски, Скопје. (281)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Трајко Панчев, Скопје. (282)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Мигбер Каил, Скопје. (283)

Свидетелство бр. 312/1957 за IV година, издадено од Училиштето за ученици во стопанство „Д. Влахов“ Скопје на име Неат Ахмети, Скопје. (284)

Индекс бр. 12537, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Стефан Милошевски, Скопје. (285)

Работна книшка издадена од Скопје на име Киро Зеков, Скопје. (287)

Работна книшка издадена од Скопје на име Стоилко Левајковски, Скопје. (288)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Марија Димитријевиќ, Скопје. (289)

Воена книшка издадена од Крагујевац на име Авдираман Хоца, с. Рашче, Скопје. (290)

Диплома издадена од Трговски училишен центар-Скопје на име Вукица Анастасова, Скопје. (291)

Воена книшка издадена од Воен отсек-Скопје на име Јован Трпчевски, Скопје. (292)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО-Скопје на име Султана и Смиља Серафимовски, Скопје. (293)

Воена книшка издадена од Скопје на име Петар Христов, Скопје. (294)

Работна книшка издадена од Куманово на име Сулејман Алија, Скопје. (295)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Драгица Зајкова, Скопје. (296)

Уверение за положена квалификација — терапевт, издадено од Градежниот центар-Струга на име Сабит Муратовски, с. Патишка Река, Скопје. (297)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Средно техничкото училиште „Здравко Цветковски“ — градежен отсек, на име Илија В. Димитровски, Скопје. (298)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Ганчо Наковски, Скопје. (299)

Работна книшка издадена од Скопје на име Мунивер Сулејманова, Скопје. (300)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Бабан Лазик, Скопје. (301)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Основното училиште „26 јули“ населба Шуто Оризари, на име Назми Акуни, Скопје. (302)

- Ученичка книшка за III одделение, издадена до Основното училиште „26 јули“ — нас. Шуто Оризари-Скопје на име Зејнел Акуни, Скопје. (303)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Димитри Карамитре, Скопје. (304)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Љубица Блажевска, Скопје. (305)
- Воена книшка издадена од Крагуевац на име Благоја Златановски, Скопје. (306)
- Свидетелство за завршено двогодишно дактилографско училиште — Скопје на име Лилјана Саркисјан, Скопје. (307)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Кани Неловски, Скопје. (308)
- Воена книшка на име Ристо Рогов, Скопје. (309)
- Работна книшка издадена од Т. Велес на име Илија Стојанов, Скопје. (310)
- Слободна карта издадена од Градски сообраќај-Скопје на име Ангелко Серафимовски, Скопје. (311)
- Месечна карта издадена од Градски сообраќај-Скопје на име Ратка Рајчиќ, Скопје. (312)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Иван Ивановски, Скопје. (313)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Скопје на име Муамед Бајрами, Скопје. (314)
- Службена легитимација и слободна возна карта, издадена од ГАСП-Скопје на име Атанас Здравковски, Скопје. (315)
- Свидетелство за VIII одделение на име Петар Крстески, ул. „Кире Гаврилоски, бр. 3, Прилеп. (319)
- Работна книшка на име Каили Суља, ул. „М. Тито“ бр. 124, Тетово. (322)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Фадил Идризи, с. Озормиште, Тетово. (324)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Битола на име Менка Велевска, ул. „I“ бр. 16/4, Битола. (326)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО-Битола на име Благојче Решовски, с. Кукуречани, Битола. (327)
- Работна книшка на име Миле Димоски, ул. „А. Адемски“ бр. 2, Прилеп. (330)
- Свидетелство за завршен III клас, издадено од Гимназијата „Стиф Наумов“ — Ресен на име Николина П. Филиповска, с. Јанковец, Ресен. (332)
- Свидетелство за VIII одделение на име Виолета Абрашева, ул. „Кирил и Методи“ бр. 47, Т. Велес. (333)
- Работна книшка на име Куртали Даути, с. Бродец, Тетово. (334)
- Здравствена легитимација на име Вебије Рамадани, ул. „Илинденска“ бр. 212, Тетово. (335)
- Диплома и ученичка книшка од гимназија на име Гаџур Елези, с. Чеграње, Гостивар. (336)
- Диплома бр. 1986, издадена од ВПШ-Скопје на име Тодосија Апостолоски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 147, Гостивар. (338)
- Здравствена легитимација на име Марика Петрова, ул. „Буков лист“ бр. 33а, Битола. (339)
- Свидетелство за VIII одделение на име Цена Стојаноска, с. Десово, Прилеп. (341)
- Свидетелство за VIII одделение на им Кирил Стојаноски, с. Селце, Прилеп. (342)
- Свидетелство бр. 485 за сидар на име Раим Бастриу, с. Присојница, Гостивар. (343)
- Работна книшка на име Васе Настески, ул. „С. Крстески“ бр. 157, Гостивар. (344)
- Свидетелства од I П клас гимназија на име Олига Герасимоска, с. Зубовце, Гостивар. (345)
- Возачка дозвола бр. 2186, издадена од СВР-Гостивар, на име Веле Богданоски с. Балиндол, Гостивар. (346)
- Индекс бр. 2699, издаден од ПА-Битола на име Дуцка Софкоска, с. Слиово, Охрид. (347)
- Работна книшка на име Душко Донеv, ул. „Пиринска Македонија“ — 49, Куманово. (349)
- Уверение бр. 3313 за положен испит-столар на име Душко Донеv, ул. „Пиринска Македонија“ бр. 49, Куманово. (350)
- Здравствена легитимација на име Селиме Ибраими, с. Слатино, Тетово. (351)
- Работна книшка на име Фарук Сулемани, с. Д. Палчиште, Тетово. (353)
- Работна книшка на име Докса Мишкоска, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 266, Тетово. (355)
- Работна книшка на име Идавер Нуредини, с. Ларце, Тетово. (356)
- Свидетелство за III година економско училиште на име Божана Наунеска, с. Дебреше, Гостивар. (357)
- Работна книшка бр. 622, издадена од Народниот одбор на општината Делчево на име Ибраим Ибраимов, ул. „Охридска“ бр. 3, Делчево. (358)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Исмет Адилевиќ, с. Десово, Прилеп. (359)
- Свидетелство за II клас на име Вајрам Муслиу, с. Нераште, Тетово. (360)
- Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Осман Зибери, с. Порој, Тетово. (361)
- Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Скендербеу“ — Качаник на име Осман Зибери, с. Порој, Тетово. (361a)
- Работна книшка на име Драшко Ристоски, ул. „Цв. Димов“ бр. 81, Тетово. (363)
- Работна книшка на име Кани Амитов Јакупов, с. Звегор, Делчево. (364)
- Здравствена легитимација на име Менка Србакоска, ул. Стр. Пинџур“ бр. 18, Прилеп. (365)
- Работна книшка на име Шани Јусуфи, ул. „Кафкаска“ бр. 6, Тетово. (367)
- Свидетелство за VIII одделение, на име Драгица Јанкулова, ул. „Ленинова“ бр. 10, Винаца. (368)
- Здравствена легитимација на име Владе Трајчевски, с. Крвари, Битола. (370)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Петар Матески, ул. „Црвеноски“ бр. 10, Прилеп. (371)
- Свидетелство на име Трајко Ивановски, ул. „М. Ацев“ бр. 45, Т. Велес. (372)
- Свидетелства за VII и VIII одделение на име Бранко Малинов, ул. „Стеван Богоев“ бр. 7, Т. Велес. (373)
- Свидетелство од VIII одделение на име Трајко Кузмановски, с. Стари Град, Т. Велес. (374)
- Свидетелство за завршен испит, издадено од Индустриското училиште „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Абдулнејим Мехмеџи, Гостивар. (375)
- Свидетелство од VIII одделение на им Убавка Преш, ул. Б. Јованоски“ бр. 41, Гостивар. (376)
- Уверение за стручно оспособување, издадено од Техничкото училиште ЕМУЦ — „Гуро Салај“ — Битола на име Зоран Иванов, ул. „Јорго Османов“ бр. 14, Битола. (377)
- Свидетелство од VIII одделение на име Благоја Маџароски, ул. „Марксва“ бр. 146, Прилеп. (378)
- Здравствена легитимација на име Јосиф Цоневски, ул. „М. Козар“ бр. 13, Прилеп. (379)
- Уверение бр. 08-4910/264 за положен испит за утврдување и признавање стручна способност за ковач, издадено од Општината-Кавадарци на име Манчо Б. Манев, с. Возарци, Кавадарци. (380)
- Свидетелство за VIII одделение на име Јошка Илиеска, ул. „Бранко Станоевиќ“ бр. 11, Гостивар. (381)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исајле Јончески, Скопје. (382)
- Воена книшка издадена од Алексинац на име Ѓорѓија Ивановски, Скопје. (383)
- Свидетелство за завршен испит издадено од ГУЦ — „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Милорад Ивановски, Скопје. (384)

Службена легитимација издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Димитрија Андоновски, Скопје. (385)

Работна книшка издадена од Скопје на име Танаско Јанков, Скопје. (386)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Танаско, Стојан и Јаглика Јанкови, Скопје. (387)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Основното вечерно училиште Работнички дом — Скопје на име Светлана Пешевска, Скопје (388)

Свидетелство за завршена учителска школа, издадено од Учителската школа „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Екрем Сулејмани, Скопје. (389)

Воена книшка издадена од Т. Велес на име Митре Самарџиев, Скопје. (390)

Работна книшка издадена од Скопје на име Димона Цветковска, Скопје. (391)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Саније и Исмет Касани, Скопје. (392)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фидан Илиевски, Скопје. (393)

Службена легитимација издадена од Градски сообраќај Скопје на име Адем Ахметовиќ, Скопје. (394)

Диплома за положен матурски испит, издадена од Среднотехничкото училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Илија Цонов, Скопје. (395)

Свидетелство за III година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Јорданка Цветковска, Скопје. (396)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Беким Емини, Скопје. (397)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „29 ноември“ — Скопје на име Мирјана Пејчиќ, Скопје. (399)

Воена книшка издадена од Скопје на име Гајни Авдула Џика, Скопје. (400)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Жанина и Воислав Шапчевски, Скопје. (401)

Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Осмолетката „Н. Н. Борче“ — Маџари — Скопје на име Снежана Стојановска, Скопје. (402)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште за возрасни — Скопје на име Љубиша Смилевски, Скопје. (403)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душан Б. Петроски, Скопје. (404)

Работна книшка издадена од Скопје на име Боро Урдаревиќ, Скопје. (405)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Основното училиште „Е. Дураку“ с. Букович — Скопје на име Авзи Зендели, Скопје. (406)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ратка Георгиевска, Скопје. (407)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Китановски, Скопје. (408)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Данило Пајковски, Скопје. (409)

Ученичка книшка за I-III клас, издадена од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Марјан Огњановски, Скопје. (410)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Штип на име Сретко Додевски, Скопје. (411)

Индекс бр. 4819 издадена од Медицинскиот факултет — Скопје на име Никола Страхилов, Скопје. (412)

Службена карта издадена од Градски автобуски сообраќај — Скопје на име Зоран Манасиевски, Скопје. (413)

Работна книшка издадена од Гостивар на име Јане Ристевски, Скопје. (414)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марјан Чадиќовски, Скопје. (415)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фаим Арифџи, Скопје. (416)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симеон Мирчевски, Скопје. (417)

Работна книшка издадена од Скопје на име Марија Ивчева, Скопје. (418)

Работна книшка на име Константин Г. Данов, Скопје. (419)

Свидетелство за VII одделение, издадено од Основното училиште во село Буковиќ, на име Веби Селими, Скопје. (420)

Свидетелство за I година, издадено од Градежно техничкото училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Слободан Трајковски, Скопје. (421)

Работна книшка издадена од Скопје на име Марија Малзаркова, Скопје. (422)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Крсте Мисирков“ — Скопје на име Весна Папазовска, Скопје. (423)

Индекс бр. 4887, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Лилјана Варошлија, Скопје. (424)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Осмолетката во с. Сарај на име Зендел Адеми, Скопје. (425)

Работна книшка издадена од Скопје на име Миломир Солдатовиќ, Скопје. (426)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште с. Долно Гуганци, Св. Николе на име Ганчо Спасовски Скопје. (427)

Работна книшка издадена од Битола на име Тодор Трајчевски, Скопје. (428)

Индекс бр. 14091, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Томислав Јовановиќ, Скопје. (429)

Воена книшка издадена од Јастребац на име Атанас Богдановски, Скопје. (431)

Индекс бр. 14585, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Глигор Аврамовски, Скопје. (432)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Др. Трифун Пановски“ — Битола на име Зоран Иванов, ул. „Јорго Осман“ бр. 14, Битола. (433)

Ученичка книшка од I клас на име Бранко Тошевски, с. Врбјани, Прилеп. (434)

Свидетелство за завршен III клас, издадено од Гимназијата „Стив Наумов“ — Ресен на име Анастас Атанас Мушаревски, с. Дрмени, Ресен. (435)

Оружен лист бр. 86, издаден од ОВР — Кр. Паланка, на име Стојмен Јакимовски, с. Г. Црцорија Кр. Паланка. (436)

Ученичка книшка, издадена од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка на име Бранка Гориевска, Кр. Паланка. (437)

Работна книшка на име Веџи Бајрами, с. Синичане, Тетово. (438)

Работна книшка на име Садиќ Малиќи, ул. „Гостиварска“ бр. 56, Тетово. (440)

Работна книшка на име Даут Казими с. Отушиште, Тетово. (441)

Свидетелство на име Зулбехар Мустафи, ул. „Момир Андоновски“, Гостивар. (442)

Свидетелство за основно училиште на име Џафер Б. Адеми с. Врапчиште, Гостивар. (443)

Возачка дозвола бр. 1271, издадена од Гостивар на име Исјан Спировски, с. Селце, Гостивар. (444)

Работна книшка издадена од Винаца на име Мино М. Димитровски, с. Градец, Винаца. (446)

Здравствена легитимација на име Абдуљбари Аљими, с. Желино, Тетово. (447)

Диплома на име Ферит Горомани, ул. „Н“ Паранунов“ 66, Гостивар. (448)

Возачка дозвола бр. 5189, издадена од ОВР — Тетово на име Умер Умери, ул. „Борче Кочоски“ бр. 42, Тетово. (449)

Возачка дозвола бр. 4027, издадена од ОВР — Тетово на име Стојко Совески, с. Теарце, Тетово. (450)

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. IX. 1973 година, рег. број 25/71, книга I е запишано следното: Пертих Михајло, досегашен раководител на Продавницата во Битола, на Фабриката за кекси, чоколада и бонбони „Соко-Нада-Штарк“ — Бесград е разрешен од должност. За раководител на продавницата е поставен Пецаковски Трајан.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 385/73. (1309)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. IX. 1973 година, рег. број 35/67, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Стојановски Атанас, досегашен раководител на Техничкиот сервис — Битола, на Електронската индустрија — Ниш.

Се овластува Петровски Јорданчо, раководител, да го потпишува Сервисот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 325/73. (1310)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. IX. 1973 година, рег. бр. 1/69, книга I е запишано следното: Му престанува правото за потпишување на Спиро Кавалиновски, досегашен раководител на Бифето во село Бистрица, на Месната организација на ССРМ — Бистрица, Битолско.

Се овластува Поповски Трајан, раководител, покрај досегашниот потписник Никола Геровски, да го потпишува бифето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 392/73. (1311)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. IX. 1973 година, рег. број 5/67, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на работната единица — млекара Охрид на ЗИК „Скопско Поле“ — погон Конзумна млекара, — Мацари, уште со:

- производство и промет на печива;
- трговија на големо со прехранбени, индустриски, колонијални и земјоделски стоки;
- вршење транспортни услуги со товарни возила.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на Советот на работната единица — млекара — Охрид број 494 од 6. IV. 1973 година и решението на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид, Уп. бр. 04-2272 од 27. VIII. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 343/73. (1313)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 25. IX. 1973 година, рег. бр. 14/60, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Шумското производно претпријатие „Галичица“ — Охрид, уште со вршење на товарни транспортни услуги и превоз на стоки со сопствени средства.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Шумското производно претпријатие „Галичица“ — Охрид, број 02-314/3 од 27. IV. 1973 година и решението на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид, Уп. бр. 04-6967 од 15. III. 1973 год.

Од Окружниот стопански суд на Битола, Фи. бр. 393/73. (1314)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 218, страна 347, книга II е запишано следното: Дејноста на „Мермери“ — индустрија и рудници за украсен камен — Гостивар, согласно со одлуката на работничкиот совет број 02-1595/4 од 4. VIII. 1973 година во иднина се проширува и со производство на бетонски префабрикати.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 865 од 23. X. 1973 година. (1333)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 110, страна 29, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Рударското претпријатие за неметали „Опалска Бреча“ — Куманово Костадиновски Дионез Владимир, финансиски директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на работничкиот совет број 02-1375/1 од 29. VIII. 1973 година, од одржаната седница на 24. VIII. 1973 година.

За нов потписник на претпријатието со одлуката на работничкиот совет број 02-1376/1 од 29. VIII. 1973 година е назначен Петковски Димитар, шеф на сметководството, кој претпријатието во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Скаловски Борис, директор и Петровски Благоја, сметано од 17. IX. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 978 од 18. X. 1973 година. (1334)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 98, страна 591, книга I е запишано следното: Колевски Зорко, досегашен раководител на Продавницата број 5 во село Романовце, на Земјоделската задруга „Слога“ — село Умин Дол, Кумановско, е разрешен од должност со решението број 80/2 од 10. VI. 1973 година. За раководител на продавницата е назначен Зафировски Савко со решението 0402 број 42 од 10. VI. 1973 година, кој нема да биде потписник бидејќи продавницата ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 660 од 16. X. 1973 г. (1335)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 98, страна 591, книга I е запишано следното: Коле Јакимовски, досегашен раководител на Продавницата број 2 во Куманово, на улица „Зелен пазар“, на Земјоделската задруга „Слога“ — село Умин Дол е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Илијевски Стојанче со решението број 5/675 од 18. VII. 1973 година, кој нема да биде потписник, бидејќи продавницата ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 661 од 16. X. 1973 г. (1336)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 326, страна 293, книга II е запишано следното: На Ташевски Николов Ѓорѓи, досегашен раководител на Работничко-службеничката менза — Кратово, при Рударско-индустрискиот комбинат „Силекс“ — Кратово, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со одлуката на управниот одбор број 02-1595 од 5. VI. 1972 година.

За раководител на мензата со горенаведената одлука е назначен Смилевски Коле, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 8. VI. 1972 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 620/72 од 25. X. 1973 година. (1338)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 117, страна 711, книга II е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие на мало за промет со книжарски материјали и кожна галантерија „Култура“ — Кавадарци, согласно со одлуката на работничкиот совет број 162 од 22. VI. 1973 година во иднина се проширува и со погребални реквизити.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 697 од 15. X. 1973 г. (1341)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 212, страна 459, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Претпријатието за производство на уметни брусев и абразивни материјали „Иднина“ — Кратово Стојановски Душанов Владимир, генерален директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должноста со одлуката на работничкиот совет, број 0201-5807 од 11. I. 1973 година, од одржаната седница на 1. IX. 1973 година.

За генерален директор на Претпријатието за производство на уметни брусев и абразивни материјали „Иднина“ — Кратово со горенаведената одлука на работничкиот совет е назначен дипломираниот инженер технолог Миљан Јанакиевски, кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник Тренчевски Михајло, шеф, на сметководството, во границите на овластувањето, сметано од 20. IX. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 1000 од 25. X. 1973 година. (1339)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 426, страна 457, книга VII е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Столарско занаетчиско навабно продажната задруга „Македонија“ — Скопје и тоа: в. д. директорот Стојан Горѓиев и Петар Стојановски истата во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, и новоназначениот потписник Благоја Костов, советник, согласно со одлуката на задружниот совет од одржаната седница на 1. VII. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 693 од 15. X. 1973 г. (1348)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1427, страна 609, книга VI е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата број 45 во Скопје, на Трговското претпријатие „Текстилпромет“ — Лесковац, Чупариков Ристо, е разрешен од должноста. За раководител на продавницата е назначен Василев Тодор, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, согласно со одлуката на работничкиот совет, број 566 од 26. VI. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 664 од 16. X. 1973 г. (1349)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 55, страна 140, книга VIII се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд „Македонијалек“ — Скопје, улица „Гуро Гаковик“ број 64, на „Фотоцентар“ — претпријатие за фотооптички ус-

луги и трговија — Скопје под фирма: Основна организација на здружен труд „Македонијалек“ — Скопје, улица „Гуро Гаковик“ број 64. Предмет на работењето на ООЗТ е промет на големо и мало со готови лекови од домашно потекло, фармацевтски хемикалии, лабораториски хемиски и реагенски дроги, биолошки производи, ветеринарски лекови, инструменти и апарати, завои, гумени и санитетски материјали, лабораториски апарати — микроскопи, аптекарски и лабораториски прибор, медицински инструменти и апарати, рендген апарати, електро-медицински апарати и прибор, забарски инструменти, прибор и материјали, целокупна болничка опрема, хигиено-козметички средства и средства за одржување на личната хигиена. ООЗТ ќе ја потпишуваат Рафајловски Дамјан, директор и Казанциски Митко.

Обврската пред банката е со два потписа.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 1006 од 23. X. 1973 г. (1352)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1132, страна 50, книга VI е запишано следното: Куваља Чедо, досегашен шеф на Претставништвото во Нови Сад, на улица „Темеринска“ број 121, на „Продуктпромет“ — земјоделска производна организација, е разрешен од должноста со решението број 256 од 2. VI. 1973 година на „Продуктпромет“ — земјоделска производна организација — Скопје и на истиот му престанува правото за потпишување.

За шеф на споменатото претставништво со одлуката на работната заедница „Продуктпромет“ — земјоделска производна организација — Скопје, е назначена Куваља Петкана, која во иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 18. VII. 1973 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 770 од 25. X. 1973 г. (1355)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 171, страна 216, книга VIII се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд малопродажба „Кале“ — Скопје, ул. „Битпазарска“ бр. 60, при „Интерпромет“ — трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало — Скопје, под фирма: Основна организација на здружен труд малопродажба „Кале“ — Скопје, ул. „Битпазарска“ бр. 60. Предмет на работењето на ООЗТ е малопродажба на мало, преку продавниците, на сите видови метражни текстилни стоки, разна конфекција, куси, плетени галантериски и базарски стоки, метална галантерија, електроинсталациони и термички уреди и материјали, звучни, музички апарати, разни хемикалии, намештај, порцелан и други универзални стоки за широка потрошувачка.

ООЗТ ќе ја потпишува Никодиновски Зоран, директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 724 од 25. X. 1973 г. (1356)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1640, страна 246, книга VIII се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд „Диазо и фотоматеријали“ скратено „АМОКОП“, во Горче Петров на „Алкалоид“ — хемиска фармацевтска и козметичка индустрија — Скопје, под фирма: Основна организација на здружен труд „Диазо и фотоматеријали“, скратено „Амокоп“ — Горче Петров. Предмет на работењето на ООЗТ е производство и промет со фото-материјали врз база на сен-

зибилна техника за техничко — копирни и други цели како на пример: дијазо-материјали за копирање врз база на хартиина, платнена, пластична и друга транспарентна основа; производство и промет со техничко копирни материјали врз база на електростатика и терографска техника; производство и промет со материјали за фотографски цели; производство и промет на дијакопирни производи врз база на хартиина основа, транспарентни основи за техничко копирни цели од сопствено производство; обработување, развивање, копирање и сечење во димензии на филмови, слики и сите видови амокоп.

ООЗТ ќе ја потпишува Дечков Никола, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 731 од 30. X. 1973 година. (1359)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. број 1493, страна 44, книга VII е запишано следното: Ефтимов Горѓи, досегашен шеф на Претставништвото во Скопје, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 64 — Организација на здружен труд без својство на правно лице, на „Галеника“ — фармацевтско-хемиска индустрија — Белград — Земун, е разрешен од должноста со решението број 3664 од 29. XII. 1971 година.

За шеф на претставништвото е назначен со решението број 6651 од 3. V. 1973 година Звонимир Сулови, кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 616 од 29. X. 1973 г. (1358)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 1640, страна 247, книга VIII се врши пренотација на одлуката за организирање на Основна организација на здружен труд „Хемикалии“ — Горче Петров, при работната организација „Алкалоид“ — хемиско-фармацевтска и козметичка индустрија — Скопје под фирма: Основна организација на здружен труд „Хемикалии“ — Горче Петров. Предмет на работењето на ООЗТ е производство на аналитички хемикалии, лабораториски хемикалии, волуметриски раствори, фармацевтски хемикалии, клиничко-биохемиски реагенси, препарати за микроскопија и бактериологија, хемикалии за школки лаборатории, препарати за галванизација од органско и неорганско потекло во различни чистотии од проанализи до технички суровини, како што се: препарати на неметали, соли, бази, киселини, растворувачи и биоклинички реагенси, како и соли за галванизација; промет во земјата, на големо и мало, на своите производи.

ООЗТ ќе ја потпишува Чичаковски Славе Кирил, директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 732 од 30. X. 1973 г. (1360)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 55, страна 140, книга VIII се врши пренотација на одлуката за организирање на Основната организација „Лабораторија“ — Скопје при „Фотоцентар“ — претпријатие за фотооптички услуги и трговија — Скопје под фирма: Основна организација на здружен труд „Лабораторија“ — Скопје, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 64. Предмет на работењето на ООЗТ е промет на големо и мало со лабораториски апарати, прибор и хемикалии, хемиско-технолошки апарати и прибор, технички

материјал за снабдување на индустријата и занаетчиството и со репроматеријали.

ООЗТ ќе ја потпишува Јанчевски Атанас, директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 976 од 29. X. 1973 година. (1361)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 47 точка 9 и член 80 од Статутот на Прифатилиштето за деца и младинци во Скопје, Конкурсната комисија на Прифатилиштето, на својата седница од 15. XI. 1974 година

распишува

К О Н К У Р С

за именување директор на Прифатилиштето за деца и младинци во Скопје

За директор на Прифатилиштето може да се именува лице кое покрај општите услови предвидени со законот ги исполнува и следните услови:

1. да има завршено филозофски факултет — група педагогија или висока дефектолошка школа — соодветна група или висока школа за социјални работници;

2. да има најмалку 5 (пет) години работно искуство во воспитно-социјална дејност;

3. да поседува морално-политички квалитети.

Кандидатите покрај молбите да ги приложат следните докази: диплома за завршен степен на образование, потврда за работно искуство, уверение дека не е под истрага, уверение дека не е осудуван, работна карактеристика и лекарско уверение.

Некомплетираните молби нема да се разгледаваат.

Молбите со потребните документи да се достават до конкурсната комисија на Прифатилиштето за деца и младинци — населба Бутел I — Скопје.

Конкурсот е отворен 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето. (374)

Врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Хемиско-електрометалуршкиот комбинат „Југохром“ — Јегуновце, донесена на 10. IX. 1974 год. и во смисла на одредбите на Основниот закон за изградба на инвестициони објекти и Правилникот за начинот и постапката за отстапување на инвестициони објекти, Стручната комисија определена од инвеститорот, објавува

О Г Л А С

за јавно наддавање за отстапување градба на инвестиционен објект ИНСТИТУТ

1. Ориентационата пресметковна вредност на објектот изнесува 5.032.548.— динари.

2. Објектот ќе биде лоциран во населбата на инвеститорот во с. Јегуновце, Тетовско.

3. Рок за изведување на работите е утврден на 10 месеци, сметано од денот на воведувањето на изведувачот во работа.

4. Рокот за поднесување на понудите изнесува 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

5. Со инвестиционо-техничката документација и останатите услови за градба на објектот, заинтересираните можат да се запознаат заедно со пресметката на работите во просториите на инвеститорот, секој работен ден од 10—14 ч.

6. Отворањето на понудите ќе се изврши по истекот на рокот од точка 4 третиот ден во престојните на инвеститорот.

7. Заинтересираните понудувачи за јавното наддавање треба да го достават следното:

а) Понуда со единични цени, а понудата треба да содржи:

- назив и точна адреса на понудувачот,
- назив на работите што се предмет на јавното наддавање,
- цена на работите што се предмет на јавното наддавање,
- фактор за непредвидените работи,
- процентот на манипулативните трошоци,
- рок за изведување на работите.

б) Документација:

- извод од регистарот на Окружниот стопански суд,
- заверен препис од завршната сметка за 1973 година,
- и периодична пресметка за 9 месеци за себе и своите кооперанти, заверени од СОК,
- список на своите кооперанти кои ќе учествуваат во изградбата на објектот,
- список на кадрите кои ќе учествуваат и ќе бидат одговорни за изградба на објектот,
- список на механизацијата што ќе биде ангажирана за изведување на работите,
- список на изведени — изградени поголеми објекти во последните две години,
- полномошно за овластен претставник на јавното наддавање.

Документацијата понудувачот ја доставува во посебен затворен коверт, запечатен и подвочен.

8. Неблаговременно поднесените понуди и некомплетирани понуди нема да се земаат предвид при одлучувањето.

9. Одлука за отстапување градбата на објектот, инвеститорот ќе донесе во рок од 10 дена, сметано од денот на одржувањето на јавното наддавање.

10. Инвеститорот и изведувачот ќе склучат договор за изведување на работите во рок од 10 дена од денот на известувањето за најповолниот понудувач.

11. За работите кои не се опфатени со огласот, важат одредбите од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73). (573)

Врз основа на член 19 и 20 од Законот за основите на изборниот систем во организациите на здружениот труд и член 58 и 60 од Статутот на занаетчиската задруга „Илинден“ — Охрид, работната заедница на задругата

распишува

К О Н К У Р С

за именување директор на задругата

Услови: Покрај општите услови за стекнување својство на работник во здружениот труд предвидени во Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено I степен на економски факултет, виша економско-комерцијална школа со пет години практика на раководни работни места во стопанството;

— да е ВКВ чевларски работник со над 10 години практика на раководни места во стопанството;

— да не е осудуван за кривично дело согласно законот;

— да не му е со судска одлука забрането вршење на должноста директор и да не е под истрага.

Молбите со потребните документи се доставуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето до конкурсната комисија при Занаетчиската задруга „Илинден“ — Охрид.

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе бидат известени во рок од 15 дена од денот на завршувањето на конкурсот. (370)

Согласно Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74), „Интерим-лекс-Македонијатрист“ — Хотелско-угостителска ООЗТ — Скопје, како инвеститор на реконструкцијата на помошните објекти на хотел „Бристол“ во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за подобност на изведувачи за изведување на работите — реконструкција на дел од хотелот „Бристол“ во Скопје

Ориентационата вредност на работите изнесува 450.000 динари.

Рокот за изведување на работите е 60 дена.

Рокот за поднесување потребна документација е 30 дена од денот на објавувањето.

Конкурсот ќе се одржи на 23. XII. 1974 година во 10 часот во дирекцијата на „Македонијатрист“ ул. „Моша Пијаде“ бр. 12 во салата за состаноци.

Потребни појаснувања и запознавање со условите околу работите кои се предмет на конкурсот можат да се добијат во техничкото одделение на дирекцијата. (371)

Врз основа на член 61 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 35/73) и член 4 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестиционите објекти, стручната комисија на инвеститорот Фабрика за цемент „Усје“ — Скопје

објави

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за отстапување на изградба на објект и тоа:

I. За рудник во с. Говрлево

1. Дробилно построение,
2. Бетонски мост за транспортер,
3. Денонирање на варовник,
4. Магацин за експлозив,
5. Работни простории, санитарен чвор и простории за исхрана.

II. Експлоатација на песок — с. Љубош

1. Работни простории и простории за опште-стаена исхрана,
2. Пристапен пат за песоци.

III. Во фабриката за цемент „Усје“

1. Истоварна станица за варовник и песок,
2. Хала за варовник и песок,
3. Силоси-бункери за варовник и песок,
4. Лабораторија.

IV. Пресметковната вредност на целокупните работи за објектите под I изнесува 9.018.000,00 динари.

V. Пресметковната вредност на целокупните работи за објектите под II изнесува 4.406.000,00 динари.

VI. Пресметковната вредност на целокупните работи за објектите под III изнесува 15.097.000,00 динари.

VII. Почетокот на работите ќе биде по потпишувањето на договорот, а рок за завршување на работите 8 месеци по потпишувањето на договорот.

VIII. Техничката документација заинтересираните организации ќе можат да ја добијат односно да извршат увид на истата во просториите на фабриката секој работен ден од 11 до 14 часот.

IX. Понудата мора да содржи:

- 1) назив и точна адреса на понудувачот,
- 2) поединечна и вкупна цена за извршените работи,
- 3) рок за извршување на работите.

X. Документацијата кон понудата мора да содржи:

- 1) доказ за регистрација,
- 2) доказ од СДК за ликвидност на понудувачот,
- 3) под кои услови ќе се пресметаат евентуално дополнителните работи,
- 4) гарантен рок за изведените работи,
- 5) стручна работна рака која ќе учествува во изградбата,
- 6) динамичен план на градба со технички рокови,
- 7) полномошно на застапникот при јавното наддавање.

XI. Понудата и документацијата се поднесуваат во одвоени запечатени коверти, со назначување „Понуда за јавно наддавање за изградба на објект во с. Говрлево, с. Љубош и фабриката „Усје“, а документацијата со ознака „Документација за јавно наддавање за изградба на објекти во с. Говрлево, с. Љубош и фабриката „Усје“, на адреса: Фабрика за цемент „Усје“ — Скопје.

XII. Рок за поднесување на понудите е 30 дена од денот на објавувањето на јавното наддавање во „Службен весник на СРМ“.

XIII. Јавното наддавање ќе се одржи во просториите на Фабриката за цемент „Усје“ — Скопје, на третиот ден по истекот на рокот предвиден под XII, а со почеток во 9 часот.

XIV. Учесниците на јавното наддавање ќе бидат известени за донесената одлука во рок од 8 дена од денот на отворањето на понудите. (375)

Врз основа на член 7 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

С О О П Ш Т У В А

дека ќе врши избор на ДВАЈЦА СУДИИ на Окружниот стопански суд во Скопје

Заинтересираните што ги исполнуваат условите од член 40 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), пријавите да ги достават до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на ова соопштение.

Од Собранието на Социјалистичка Република Македонија

СОДРЖИНА

	Страна
508. Одлука за помилување на осудени лица	1033
509. Одлука за начинот на формирање на цените во прометот на добиточна храна од индустриско потекло	1033
510. Решение за именување претседател и членови на Републичката комисија за стручни звања во областа на културата	1034
511. Правилник за посебната легитимација на работник на орган за внатрешни работи	1034

512. Правилник за обучување на приправниците за милиционери	1035
513. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 92/73 од 10 октомври 1974 година	1036
514. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 31/74 од 26 септември 1974 година	1036
515. Извештај за резултатите од повторниот избор на делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатската единица — Берово	1037

Општи акти на самоуправните интересни заедници

280. Одлука за утврдување органите на управувањето и другите органи на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струга	1038
281. Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за избор и именување на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга	1040
282. Одлука за избор на потпретседател на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга	1040
283. Одлука за избор на претседател на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга	1040
284. Одлука за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравството и здравственото осигурување, финансиското работење на Заедницата и пресметување и плаќање на придонесите на здравственото осигурување	1040
285. Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за жалби на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга	1042
286. Одлука за привремено утврдување на основите за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лица што вршат самостојни професионални дејности	1042
287. Одлука за привремено определување на правата и обврските на осигурените лица	1043
288. Одлука за обезбедување на организацијата за вршење на стручни, финансиски и административни работи за спроведување на здравственото осигурување	1043
289. Одлука за регулирање работата на Општинската интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга	1043
290. Одлука за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1974 година	1044
291. Одлука за привремено определување правата и обврските на осигурениците и неосигурените лица на здравствено осигурување и задолжителни видови на здравствената заштита	1045
292. Одлука за привремено регулирање на одделни прашања во врска со финансирањето на здравственото осигурување и финансиското работење на Заедницата и пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување	1045